



СЛУ

НА ФЕДЕРАТИВН

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда, 15 февруари 1956

БЕЛГРАД

БРОЈ 7

ГОД. XII

Цена на овој број е 60.— дин. — Претплата за 1956 година изнесува 1200.— дин., а за странство 1900.— динари. — Редакција: Улица Краљевина Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-338, Администрација 26-276, Пропаганско одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

56.

Врз основа на чл. 79 точ. 1 и 6, во врска со чл. 9 ст. 1 алинеја 3 од Уставниот закон и чл. 5 ст. 2 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОДИГАЊЕ ПРАТЕНИШТВОТО НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АРГЕНТИНА НА СТЕПЕН АМБАСАДА

1) Пратеништвото на Федеративна Народна Република Југославија во Аргентина се подига на степен амбасада.

2) Државниот секретар за надворешни работи ќе преземе потребни мерки за извршување на оваа одлука.

3) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 181
13 јуни 1955 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

57.

Врз основа на чл. 65 ст. 4 од Уредбата за земјоделските задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54), а во врска со чл. 115 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/54), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖЕЊЕТО И ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ И НИВНИТЕ ОСНОВНИ И ДЕЛОВНИ СОЈУЗИ КАКО И ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И РАСПОДЕЛБАТА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ ЗА 1954 ГОДИНА

1. Важењето на Одлуката за завршните сметки на земјоделските задруги и нивните основни и деловни сојузи, како и за пресметувањето и распределбата на вкупниот приход на земјоделските задруги за 1954 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/55) се продолжува и за 1955 година.

2. Во точката 1 став 1 во четвртиот ред по зборовите „основни“ се бришат зборовите „и деловни“.

3. По точката 1 се додава нова точка, која гласи:
„1а. Распределбата на вкупниот приход и составувањето, прегледувањето и одобрувањето на завршните сметки на средишните задруги, на деловните сојузи на задругите и на пострпјатијата и дуќаните основани од страна на задружни сојузи за 1955 година — се врши според одделните прописи.“

4. Во точката 3 став 1 одредбата под 8 се брише. Во истата точка по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Ако задругата се занимава со промет на стоки, вкупниот приход на задругата кој потекнува од

таа дејност е износот на разликата меѓу продажната и набавната цена на продадената стока.“

5. По точката 3 се додава нова точка, која гласи:

„3а. Дотациите што и' се даваат на задругата, како и средствата што ги добива таа за санација, не се земаат во оглед при утврдувањето и распределбата на вкупниот приход.“

Органот односно организацијата што ја дала дотацијата односно што врши санација, ја определува намената и начинот за употреба на дадените средства и одлучува за употребата на средствата што преостануваат по исполнувањето на намената за која се дадени.“

6. Во точката 8 став 1 одредбата под 4 се менува и се додава нова одредба под 5, така што тие да гласат:

„4) плати на работниците и службениците на задругата со издатоците што се признаваат како плати и придонес за социјално осигурување;

5) данок на промет.“

Досегашната одредба под 5 станува одредба под 6.

7. Во точката 9 став 1 по одредбата под 9 се додава нова одредба, која гласи:

„10) дневници за службени патувања и преместувања, патни паушали, теренски додатоци и други издатоци од чл. 18 точ. 5 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации;“.

8. Точката 15 се менува и гласи:

„15. Платите на работниците и службениците на задругата се пресметуваат во смисла на чл. 31—33 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, а врз основа на тарифните ставови во поединечниот или колективниот договор што задругата го склучува со своите работници и службеници, согласно одредбите од Уредбата за платите на работниците и службениците во задругите и задружните организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/52).

На исплатените плати задругата плаќа придонес за социјално осигурување во смисла на чл. 44 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55).“

9. Во точката 17 се вршат следните измени и дополненија:

1) на крајот на одредбата под 3 се додаваат зборовите: „и другите придонеси“;

2) по одредбата под 3 се додаваат две нови одредби, кои гласат:

„4) платите на работниците и службениците на задругата со придонесот за социјално осигурување;

5) данокот на промет;“

3) досегашните одредби под 4 и 5 стануваат одредби под број 6 и 7;

4) по новата одредба под 7 се додаваат четири нови одредби, кои гласат:

„8) надоместоците за првите седум дена неспособност за работа на работниците и службениците на задругата поради болест односно повреда;

9) надоместоците за одвоен живот од фамилијата;

10) придонесот за социјално осигурување над нормата определена со сојузниот општествен план;

11) стипендиите на студентите и учениците на средни училишта;“;

5) досегашната одредба под 6 се менува и станува одредба под 12, така што да гласи:

„12) задолжителниот износ за издвојување во резервниот фонд на задругата во височина од најмалку 5% од средно користените обртни средства во текот на годината;“;

6) досегашната одредба под 7 станува одредба под 13, со тоа во вториот ред цифрата „1“ се брише и место неа се става цифрата „5“;

7) по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Ако заработката на задругарите треба да биде значително пониска од просечните надници во селското стопанство во односната околија, соборот на производителите на народниот одбор на околијата, по барање од задругата, може да ги намали износите што задругата е должна да ги уплати во својот резервен и инвестиционен фонд.“;

8) досегашниот став 3 станува став 4.

10. Точката 18 се брише и место неа се додаваат пет нови точки, кои гласат:

„18. Пред утврдувањето на добивката за расподелба од остварениот вкупен приход се издвојуваат:

1) надоместоците за првите седум дена неспособност за работа поради болест или повреда на работниците и службениците на задругата;

2) надоместоците за одвоен живот од фамилијата на работниците и службениците на задругата;

3) придонесите за социјално осигурување над нормата определена со сојузниот општествен план;

4) стипендиите на студентите и на учениците на средни училишта;

5) покритието на авуитетите по инвестиционите ваеми;

6) покритието на загубата настаната при работењето на задругата, ако загубата не е покриена од кредитите;

7) задолжителниот износ за резервниот фонд на задругата;

8) износот на име ристорно за задругарите, кој не може да биде поголем од 20% од добивката што ја постигнала задругата со промет на стоки со задругарите.

Ако задругата има загуба од поранешните години, или ако 1955 година ја завршила со загуба, или не може одделно да се утврди добивката остварена со промет на стоки, не може на членовите на задругата да им се дели никаков дел од добивката на име ристорно.

Ако остварениот вкупен приход не е достаточен за покрите на сите издвојувања од претходниот став, покритието се врши постапно, според цитираниот редослед.

18а. Во својот резервен фонд задругата задолжително внесува секоја година најмалку 5% од износот на обртните средства просечно користени за последните три години.

Вкупните средства на резервниот фонд на задругата се определуваат според одредбите од точ. 17 на оваа одлука.

18б. По издвојувањата од точ. 18 на оваа одлука, добивката на задругата се распределува на тој начин што претходно износот што му одговара на сојузното оданочување на добивката на стопанските организации се внесува во инвестициониот фонд на задругата.

Остатокот од добивката на задругата по издвојувањето на износот од претходниот став се распределува со општествениот план на околијата на дел што и припада на околијата и на дел што и припада на задругата.

Народниот одбор на околијата може да определи делот од добивката на задругата што преста-

вува учество на околијата, задругата да го распредели во своите фондови на начинот како што ќе го определи тоа народниот одбор на околијата.

18в. Остатокот од добивката што претставува учество на задругата во добивката се распределува на следниот начин:

1) 50% за фондовите на задругата, и тоа: во фондот за унапредување селското стопанство, во резервниот фонд преку задолжителниот износ и во фондот на обртните средства, а спрема одлуката од највисокиот орган на задругата. Највисокиот орган на задругата може да одлучи овие 50% од остатокот на добивката да се распределат на цитираните фондови или на некои од нив, и тоа во процент што ќе го определи тој, или целиот износ од 50% од овој остаток да се уплати во еден од цитираните фондови;

2) 50% за премии и награди за остварените заштеди во материјали и во други тронози, како и за наголемување платите на работниците и службениците на задругата над тарифните ставови, а во износ определен со решение на народниот одбор на околијата, како и за другите фондови на задругата.

18г. По исклучок од претходните точки, добивката остварена во штедно-кредитната дејност на задругата, ако може одделно да се пресмета, се внесува во целост во резервниот фонд на оваа дејност.“

11. Во точката 20 во првиот ред се бришат зборовите „и деловни“, а во третиот ред место цифрата „1954“ се става цифрата „1955“.

12. Во точката 21 ставот 1 се менува и гласи: „Завршната сметка на задругата опфаќа:

1) биланс на 31 декември 1955 година;

2) преглед на распределбата на вкупните приходи за 1955 година;

3) преглед на распределбата на добивката за 1955 година;

4) преглед на покритието на загубата во 1955 година;

5) преглед на движењето и состојба на средствата на фондовите;

6) спецификација на вонредните расходи и приходи;

7) општи податоци;

8) извештај за работењето во текот на 1955 година.“

13. Во точката 22 став 1 во првиот ред и став 2 во третиот ред се бришат зборовите: „и нивните деловни сојузи“.

14. Во точката 23 во првиот ред по зборовите „нивните“ се додава зборот „основни“, а во третиот ред место цифрата „1955“ се става цифрата „1956“.

15. Точките 24—26 се бришат и место нив се додаваат две нови точки, кои гласат:

„24. Прегледувањето, одобрувањето и давањето согласност на завршните сметки на задругите, што ги одобрил нивниот највисок орган, се врши според одредбите од чл. 22 ст. 2, чл. 23, 32, 36—45, 47—52, 55 и 56 од Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1955 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/56), со тоа што народниот одбор на општината може да определи прегледот на завршните сметки на задругите пред давањето согласност да го врши еден или двајца стручњаци место комисија.

Со спогодба меѓу народниот одбор на општината и задругата завршната сметка може да биде прегледана од стручњаци што ќе ги спроведат советот за стопанство на народниот одбор на општината и пред да се внесе пред највисокиот орган на задругата заради одобрувања. Овој преглед не го заменува прегледот на одобрената завршна сметка.

25. Ако задругата не ја достави својата одобрена завршна сметка во пропишаниот срок, банката при која задругата има жиро сметка ќе ги запре сите исплати од жиро сметката односно користењето на издвоените средства се' додека задругата не достави писмена потврда од финансискиот орган на народниот одбор на општината дека завршната сметка е поднесена."

16. Во точката 27 став 1 во вториот и третиот ред се бришат зборовите „односно деловниот сојуз на задругите“, а одредбите под 1—4 се бришат и место нив се додаваат следните одредби:

„1) биланс на 31 декември 1955 година;

2) преглед на распределбата на остварениот вкупен приход за 1955 година, односно 2а) преглед на распределбата на остварениот вкупен приход на земјоделските задруги организирани според чл. 4 од Уредбата за земјоделските задруги;

3) преглед на распределбата на вкупната добивка и издвојувањето во фондовите за буџетот за 1955 година;

4) преглед на покритието на загубите во 1955 година;

5) преглед на движењето и состојба на средствата на фондовите."

Во ставот 2 во третиот ред се бришат зборовите: „односно деловниот сојуз“, а во петтиот ред место зборовите: „точ. 25 ст. 2“ се ставаат зборовите: „одредбите од“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Ако задругата не ги испрати до надлежниот статистички уред пополнетите обрасци од ст. 1 на оваа точка во срок од 10 дена од денот на приемот на решението за согласноста, ќе се казни според одредбите од чл. 63 точ. 3 од Уредбата за книговодството на стопанските организации.“

Досегашниот став 3 станува став 4.

17. Во точката 28 став 1 во вториот ред и став 3 во третиот ред се бришат зборовите: „и нивните сојузи“.

18. Во точката 29 став 1 во третиот, четвртиот и петтиот ред се бришат зборовите: „група задруги или нивни сојуз и“ плаќаат на задругата, на групата задруги или на задружниот сојуз што ги основа- ле,“ а во ставот 2 во вториот и третиот ред зборовите: „односно на задружниот сојуз на земјоделските задруги,“ Во ставот 2 се брише и последната реченица.

19. Во точката 30 во вториот ред се брише за- лирката, во вториот и петтиот ред се бришат збо- ровите „и на задружните сојузи“, а во шестиот ред зборовите: „односно на задружниот сојуз“.

20. Во точката 31 во првиот ред се бришат збо- ровите „и деловни“, а во третиот ред по зборот „простории“ се става точка, а текстот по неа се брише.

21. По точката 31 се додава нова точка 31а, која гласи:

„31а. Целосен текст на Упатството за распределба на вкупниот приход и за завршната сметка на земјоделските задруги ќе донесе сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство во со- гласност со одредбите од оваа одлука, како и со соодветните одредби од Сојузниот спштествен план за 1955 година, од Уредбата за распределба на вкуп- ниот приход на стопанските организации и од Уред- бата за завршните сметки на стопанските органи- зации за 1955 година.“

22. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува за 1955 година.

Р. п. бр. 53

11 февруари 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Љељко Зековиќ, с. р.

Светозар Вукмановиќ, с. р.

58.

Врз основа на чл. 2 од Законот за спроведување избори на работничките совети на стопанските претпријатија, а во соработка со Централното веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија, Соју- зниот извршен совет донесува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА РАБОТНИЧКИ СОВЕТИ И УПРАВНИ ОДБОРИ НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Во Напатствието за спроведување избори на работничките совети и на управните одбори на сто- панските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/52), се вршат следните измени и дополненија:

1. Во точката 1., во третиот ред, наместо збо- рот „март“ се става зборот „април“.

2. По точ. 38 се става нов поднаслов е) „Избор на работничкиот совет по изборни единици“ и се додаваат нови точки 38а, 38б, 38в, 38г и 38д, кои гласат:

„38а. Во претпријатијата кои во својот состав имаат една или повеќе потгонски или деловни еди- ници во кои се запослени поголем број работници и службеници, работничкиот совет на претприја- тието може да одлучи избирањето за членови на работничкиот совет да се врши по изборни единици. Во случајот од претходниот став со заклучокот на работничкиот совет се определува:

а) колку изборни единици се формираат во претпријатието;

б) кои потгонски, деловни и други организацио- ни единици влегуваат во состав на секоја од тие изборни единици;

в) колку членови на работничкиот совет се из- бираат во секоја од тие изборни единици.

38б. За спроведување избори за членови на ра- ботничкиот совет во изборната единица што ја со- чинуваат потгонски или деловни единици оддале- чени од седиштето на претпријатието се формира одделна изборна комисија, која ги врши сите работи предвидени во точ. 8 од ова упатство.

Одделната изборна комисија ја избира работ- ничкиот совет на претпријатието, а ја потврдува сколискиот суд надлежен според седиштето на таа комисија.

38в. Предлагањето на кандидати се врши оддел- но за секоја изборна единица.

38г. Во секоја изборна единица гласањето се врши за кандидатите од листите на кандидати пот- врдени за таа изборна единица.

Резултатот на изборите се потврдува одделно за секоја изборна единица.

Вкупните резултати на изборите во сите избор- ни единици ги прогласува изборната комисија во седиштето на претпријатието.

38д. Ео се' друго за избирањето на членови на работничкиот совет по изборни единици важат со- гласно одредбите од точ. 1—38 од ова упатство.“

3. Во поднасловот над точ. 39 место буквата „е“ се става буквата „ж“.

4. По точ. 62 се става нов наслов „IIIа. Избирање за работнички совети и управни одбори на потгон- ските односно деловните единици“ и се додава нова точка 62а, која гласи:

„62а. Ако со правилата на претпријатието е пред- видено во поодделни потгонски или деловни еди- ници на претпријатието да се избираат и органи на управувањето на тие единици, за избирање чле- нови на работничкиот совет и на управниот одбор во такви потгони и деловни единици согласно се применуваат одредбите од точ. 1—62 од ова упатство.“

5. Точката 67 се менува и гласи:

„Се овластува секретарот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет да дава објасненија за примена на ова упатство.“

6. Секретарот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет ќе издаде пречистен.

текст од Упатството за спроведување избори за работнички совети и управни одбори на стопанските претпријатија и ќе ги согласи неговите одредби со одредбите од Законот за надлежноста на народните одбори на општините и околиите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/56) и со промените во организацијата на државните органи.

7. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 56

13 февруари 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велко Зекович, с. р. Светозар Вукманович, с. р.

59.

Врз основа на чл. 57 од Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1955 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/56), пропишувам

УПАТСТВО

ЗА ПРИМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1955 ГОДИНА

1. Објасненија кон поодделни членови

Кон членот 1

1. Како стопански организации се сметаат претпријатијата и дуќаните основани според одредбите од Уредбата за оснивање претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53) и според другите сојузни прописи и кои како такви се запишани во регистарот на стопанските организации кај окружниот стопански суд без обзир кој е нивниот оснивач.

2. Занаетчиските задруги ги составуваат завршните сметки на начинот предвиден со ова упатство за стопанските организации што водат книговодство според скусениот контен план, а набавно-продажните задруги на начинот предвиден за помалите трговски претпријатија и дуќани — во двата случаи ако народниот одбор на околијата односно на општината не определил за поодделни задруги да водат книговодство според единствениот основен контен план.

Кон членот 2

3. Претпријатијата се должни да извршат попис (инвентарисање) според одредбите од Упатството за спроведување пописот (инвентарисањето) кај стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/54 и 57/55) заради сведување книговодствената состојба на фактична состојба утврдена со пописот.

За набавените сировини, материјали, полупроизводи и делови, на кои цените им се определени или плафонирани, договорени, или за кои се намени увозните коефициенти, проценката на таквите запаси на крајот на 1955 година ќе се изврши врз основа на овие цени, под услов тие да се пониски од цените по кои е извршена непосредната претходна набавка.

4. Разликите што настануваат поради примена на одредбата од точ. 9 под II ст. 7 од Упатството за спроведување пописот (инвентарисањето) кај стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/54 и 57/55) и ст. 2 од претходната точка, претпријатијата ги користат во корист на вонредните приходи односно на товар на вонредните расходи. Заради пресметување на разликите во пописната листа треба да се внесат за секој артикул цените по кои се набавени сировините, материјалите и полупроизводите водени во книговодството на претпријатието, а потоа да се искажат по просечната понижена цена по која е извршено проценувањето.

5. Поговорните и деловните единици во состав на балансите кои самостојно го претставуваат вкупниот приход во смисла на одредбите од чл. 53 на Законот за надлежноста на народните одбори на општините и околиите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/56, 23/56 и 1/56), должни се да состават своја

одделна завршна сметка и да му ја испратат на претпријатието во чиј состав се, заедно со документацијата што е пропишана како задолжителна за завршната сметка. Поговорните и деловните единици што самостојно го пресметуваат вкупниот приход составуваат одделна завршна сметка на начинот пропишан за составување на завршните сметки на претпријатијата за 1955 година.

Односот меѓу поговорните и деловните единици од претходниот став и претпријатието во чиј состав се тие се искажува преку билансната позиција 27—16 — Односи со поговите и со одделните деловни единици, а нивните завршни сметки се приложуваат како анекс кон завршната сметка на претпријатието. Одделните завршни сметки се, прегледуваат едновременно со завршната сметка на претпријатието и се опфаќаат со решението со кое се утврдува вкупниот приход и распределбата на добивката на целото претпријатие.

Односот на самостојниот погон во странство исто така се искажува преку позицијата 27—16 на билансот, а одделната завршна сметка на овој погон се приложува како анекс кон завршната сметка на претпријатието.

Кон членот 4

6. Завршната сметка на претпријатието се составува на пропишаните обрасци, кои се составен дел од ова упатство.

Со ова упатство се објавуваат обрасците број 16, 1в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 8а, 15, 16, 17 и 17а, додека обрасците бр. 1, 1а, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 остануваат со иста содржина како што се објавени во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/55, со следниве измени:

1) во образецот бр. 1:

а) на страната на активата:

ред. бр. 17 се менува и гласи: „17—64 — Исправка на вредноста на запасите на готови производи (+ или —)“;

ред. бр. 26 се менува и гласи: „26—15 — Плати според тарифниот правилник“;

ред. бр. 27 се менува и гласи: „27—16 — Односи со поговите и со одделните деловни единици“;

б) на страната на пасивата:

ред. бр. 6 се менува и гласи: „6—96 — Фонд на обртните средства“;

ред. бр. 10 се менува и гласи: „10—15 — Обврски за плати според тарифниот правилник“;

ред. бр. 15 се менува и гласи: „15—25 — Обврски спрема работниците и службениците од добивката“;

ред. бр. 16 се брише;

2) во образецот бр. 1а на страната на пасивата ред. бр. 7 се менува и гласи: „7 — Фонд на обртните средства“;

3) во образецот бр. 9 се додава нова колона, која гласи: „Износ на општинскиот данок на промет“;

4) во образецот бр. 14 се додава нова рубрика која гласи: „9 — Задолжителни резерви“.

Во сите обрасци што се објавени во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/55, место „1953“ треба да се стави „1954“, место „1954“ треба да се стави „1955“, а во заглавието место „околија (град)“ — само „околија“.

Прилозите: „Д-трг“, „Д“, „ОФ“ и „ВД“, како и „Прилог бр. 1“, остануваат со иста содржина како што се објавени во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/55, а „Прилог бр. 2“ — како што е објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/55, со тоа во нив да се искажува состојбата утврдена според завршната сметка.

Кон членот 5

7. При утврдувањето и распределбата на вкупниот приход за 1955 година, постојат одредбите на Сојузниот општествен план за 1955 година, на Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации и на Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1955 година,

треба да се земат во обзир и одредбите од Уредбата за оданочување на вонредната добивка и за давање премии за намалување цената на чинењето во 1955 година, одредбите од другите сојузни прописи што се однесуваат до утврдувањето и распределбата на вкупниот приход, како и одредбите од прописите на народните републики и народните одбори донесени врз основа и во рамките на сојузните прописи.

Паричната вредност на основните средства од сопствено производство се пресметува според цената на чинењето, освен кога претпријатието ги произведува и за пазар, во кој случај тие се пресметуваат по продажната цена.

Ако работите на инвестиционо одржување се изведуваат во сопствена режија, паричната вредност на така извршените работи, како и на сопствените производи употребени за таа цел, се пресметува по цената на чинењето, освен кога според правилата на претпријатието овие работи се изведуваат во одделни поточни единици или во самостојни погони, во кој случај тие можат да се пресметуваат и по цената на чинењето наголемена за просечната добивка на претпријатието.

Паричната вредност на давањата и услугите без надоместок не може да биде пониска од цената на чинењето ниту повисока од цената на чинењето наголемена за просечната добивка на претпријатието.

8. Во завршната сметка за 1955 година вкупниот приход по работите извоз на стоки се искажува по издадените фактури, без обзир дали наплатата е извршена, додека вкупниот приход по работите вршење услуги на странство и застапување стопански фирми се искажува по издадените фактури за износите на стасаните побарувања, без обзир дали наплатата е извршена.

Кон членот 6

9. За секое споено, припоено или поделено претпријатие се составува одделен биланс и се утврдува финансискиот резултат на работењето од почетокот на 1955 година до денот на реорганизацијата.

10. Ако утврдениот финансиски резултат претставува добивка, таа се распределува според одредбите по кои редовно се врши распределбата на добивката. Таквата распределба се смета конечна и врз основа на оваа распределба треба да се изврши уплата на сите обврски спрема буџетот и општите фондови, како и спрема фондовите на самото претпријатие.

11. Ако кај некое од споените или припоените претпријатија се утврди загуба, таа се покрива од средствата на резервниот фонд на тоа претпријатие, а потоа од средствата на резервниот фонд на другото споено односно припоено претпријатие. Ако ни средствата на резервните фондови на сите споени односно припоени претпријатија не би можеле да ја покријат таквата загуба, остатокот на загубата се пренесува на новото претпријатие. Ако народниот одбор на околицата презел обврска да ја покрие загубата, оваа обврска на народниот одбор на околицата треба да биде писмена.

Ако народниот одбор на околицата не презел обврска да ја покрие загубата, непокриениот остаток на загубата ќе се покрие од вкупниот приход на претпријатието формирано со спојувањето или со припојувањето. Овој остаток на загубата се книжи во таков случај преку контото 84 (добивка — загуба).

Кон членот 8

12. Продавниците на производните претпријатија вршат распределба на остатокот на работот (добивката) според одредбата од чл. 73 ст. 2, а во врска со одредбата од чл. 73 ст. 2 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, ако со општествените планови на заинтересираните околии за 1955 година не е поинаку определено или ако нивната согласност не е изразена на друг начин.

Кон членот 9

13. Одредбите од ст. 1 на овој член се однесуваат на секоја имотна корист која е здобивена со

вршење дејствија што им се спротивни на прописите што важат.

Претпријатието може и самото за износот на таква имотна корист да го намали вкупниот приход и да уплати 95% во корист на Општиот инвестиционен фонд со положување на сметката бр. 671 кај Народната банка, а остатокот од 5% во корист на фондот за инвестиции на околицата на сметката бр. 6740. Во таков случај претпријатието ќе изврши и соодветни прекнижувања во своето книговодство, така што ќе го задолжи контото 79, а ќе му одобри на контото 23 — во двата случаи преку одделните аналитички конта.

Ако комисијата при прегледот на завршната сметка утврди противправна имотна корист, таа ќе му предложи на финансискиот орган на народниот одбор на околицата односно на општината или на органот од чл. 23—25 од уредбата да донесе одлука за одбивање износот на таа корист од вкупниот приход на претпријатието.

Кон членот 11

14. Кај селскостопанските имоти, економиите на претпријатија и другите селскостопански организации што непосредно се занимаваат со селскостопанско производство (опитни станици и сл., ако се организирани како претпријатија), според одредбите од Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1955 година во вкупниот приход влегува, покрај приходот од чл. 13 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, уште и интерната реализација на производите од сопствено производство.

При утврдувањето на интерната реализација се зема во обзир паричната вредност на селскостопанските производи од сопствено производство употребени во текот на годината (на пример: семе за сеидба, храна за добиток, простијрка, пондилско гудро и сл.), како и паричната вредност на оние количини сопствени производи што се оставени за сопствени потреби во 1956 година (запаси на семенски стоки, на храна за добиток, на слама за простијрка и сл.). При оценката на овие запаси за 1956 година треба да се земат во обзир фактичките потреби на претпријатието во склад со неговиот стопански план за 1956 година.

Интерната реализација на сопствените производи се пресметува по калкулативната продажна цена за поодделни производи. Овие цени треба да се намалат за трошоците на продажбата, ако се наоѓаат тие во калкулативната продажна цена, но и после тоа калкулативната цена не може да биде повисока од пазарната цена на големо. Пазарната цена на големо се утврдува врз основа на цената што ја оствариле производителите кон крајот на 1955 година на подрачјето каде се наоѓа претпријатието.

Кон членот 12

Во овој член се наведени приходите што во вкупниот приход влегуваат како вонредни приходи. Ако некој од овие приходи бил покажан на друго место, претпријатието пред составувањето на завршната сметка ќе го пренесе на контото на вонредните приходи и така ќе го искаже во завршната сметка.

Претпријатието задолжително приложува кон завршната сметка спецификација на вонредните приходи, групирани според систематизацијата што е дадена во чл. 12 од уредбата.

16. Како вонреден приход не можат да се искажат вишоците на запаси утврдени при пописот на инвестиционите материјали (кото 04). Овие вишоци треба да се одобрат во корист на одделното аналитичко konto на финансирањето на инвестициите (кото 94).

Кон членот 13

17. Угостителските претпријатија и дуќани кои не извршиле ликвидација на негативните разлики во врска со пренесувањето синтетичкиот имот од обртните средства во основните средства — во смисла на одредбите од точ. 1 ст. 1 на Одлуката за начинот на ликвидирање финансиските односи на-

станати со проценката на основните средства на угостителските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/54), ниту ги ликвидирале во смисла на чл. 14 од Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1954 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/54), ќе ги ликвидираат непокриените износи на товар на вкупниот приход за 1955 година, т. е. пред сојузното оданочување. Претпријатието овие износи ќе ги искаже како одделна позиција меѓу вкредните расходи, повикувајќи се на оваа точка од упатството.

Кон членот 15

18. Како вкредни расходи претпријатието може да ги искаже овие расходи што се поброени во чл. 15 од уредбата, под услов да е утврдена невозможност за наплата од одговорните лица или овие расходи, било да се сторени во 1955 година било во поранешните години, според својата природа да се стават на товар на вкупниот приход на претпријатието според прописите што важат за 1955 година. Спрема тоа, и вкредните расходи според својата природа мораат да бидат во склад со работењето на претпријатието.

19. Како вкредни расходи не можат да се искажат мањоците што се утврдени при пописот на запасите на инвестициони материјали (конто 04). Овие мањоци треба да се прекнижат на товар на средствата за самостојно располагање односно на средствата на задолжителниот инвестиционен фонд.

20. Работничкиот совет на претпријатието односно највисокиот колективен орган на управувањето, на одделна седница пред одобрувањето на завршната сметка, ќе утврди со образложено решение за секој ракувач со материјални вредности или за друго одговорно лице кои мањоци како оправдани можат да се прекнижат на товар на вкредните расходи. Преписите од овие решенија се приложуваат кон елаборатите за пописот на материјалните вредности и се составен дел од тие елаборати.

Претпријатието задолжително приложува кон завршната сметка спецификација на вкредните расходи, групирана според систематизацијата што е дадена во чл. 15 од уредбата.

Кон членот 16

21. Комисиите за преглед на завршните сметки особено ќе ги прегледаат сите издатоци што се ставени на товар на вкупниот приход, за да се провери нивната оправданост како по самата природа така и по височината (случај на прекумерни трошоци за реклама, новогодишни честитки во вид на подароци, несразмерен шкарт, кало, незормален утросок на материјали, неоправдани бонификации, попусти во цените и сл.). Ако комисиите утврдат дека меѓу овие трошоци има и такви кои не можат да се сметаат како редовни трошоци и како вкредни расходи, ќе подаде предлог до органот надлежен за давање согласност да ги стави на товар на средствата за самостојно располагање односно на товар на платите. Притоа на товар на средствата за самостојно располагање можат да се стават сите овие издатоци што се во согласност со одредбите од Одлуката за употреба на средствата за самостојно располагање на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/55).

Овие издатоци што според прописите што важат за преседниот период во 1955 година паѓале на товар на платниот фонд (чл. 27 од Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53, 18/54 и 33/54), не можат да се стават на товар на средствата за самостојно располагање.

Кон членот 17

22. Вкупниот приход и добивката во 1955 година претпријатието ги утврдува одделно за времето од 1 јануари до почетокот на применувањето новиот тарифен правилник донесен во 1955 година (преседниот период), а одделно за времето од тој ден до крајот на 1955 година (втор период), и тоа со примена сојузните прописи и инструменти што важат за 1955 година.

Од собирот на утврдената добивка за едниот и вториот период од 1955 година се пресметува, според прописите што важат за 1955 година, сојузниот данок на редовната и вкредната добивка и се применуваат републичките инструменти за обврзниците на данокот на рента.

23. Во смисла на одредбата од чл. 118 на Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/54, 23/55 и 1/56) и Одлуката за временна распределба на вкупниот приход и на добивката на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/54) на претпријатијата им припаѓа за преседниот период на име пресметковен платен фонд и плати од добивката, заедно со придонесот за социјално осигурување, износот пресметан со примена на сите инструменти и прописи што важеле во 1954 година, а врз основа на кои се формирале платите во 1954 година.

Заради утврдување учеството на претпријатието во добивката остварена во преседниот период во 1955 година за плати од добивката, заедно со придонесот за социјално осигурување, треба да се постапи на следниот начин:

1) вкупната добивка остварена во преседниот период на 1955 година, што е утврдена пред прекнижувањето извршено во смисла на точ. 36 од Упатството за примена на контните планови на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/55) поради настанатите измени во структурата на цената на чинењето за 1955 година во однос на структурата на цената на чинењето за 1954 година, — ако е таа помала од вкупната добивка остварена за целата 1955 година, се распределува со примена на сите инструменти што важеле за 1954 година, и на тој начин се утврдува учеството на претпријатието за плати од добивката, заедно со придонесот за социјално осигурување. Ова учество се утврдува со примена на прописите и инструменти што важеле за 1954 година;

2) потоа вкупната добивка остварена во преседниот период, утврдена по прекнижувањето, се распределува со примена на инструментите што важат за 1955 година, и се утврдува учеството на претпријатието за плати од добивката. Ова учество се определува со примена на прописите и инструментите што важат за 1955 година, со тоа да се утврдува и евентуалната вкредна добивка за свој период, без обзир дали таа се појавува во поголем или помал износ односно исчезнува при конечното пресметување за целата 1955 година;

3) ако учеството на претпријатието за плати од добивката, пресметано на начинот под 1), е поголемо од учеството пресметано на начинот под 2) од оваа точка, на претпријатието му припаѓа поголем износ, со тоа за покажаната разлика да се намалуваат најпрво средствата за самостојно располагање на претпријатието остварени во преседниот период, а за остатокот што не можел да се покрие со тие средства — да се намалува учеството на околицата во добивката. Ако народниот одбор на околицата донесол одлука целата разлика или дел од таа разлика да се покрие од ова учество, претпријатието е должно кон завршната сметка да поднесе докази за тоа;

4) ако учеството на претпријатието за плати од добивката, пресметано на начинот под 2), е поголемо од учеството пресметано на начинот под 1) од оваа точка, на претпријатието му припаѓа помал износ, со тоа за покажаната разлика да се намалува учеството на околицата во добивката на претпријатието. Ако народниот одбор на околицата донесол одлука и таа разлика делумно или во целост да му припаѓа на претпријатието, претпријатието е должно кон завршната сметка да поднесе докази за тоа.

24. Ако добивката на претпријатието остварена во преседниот период на 1955 година е поголема од износот на добивката остварена за целата година, т. е. претпријатието во вториот период на 1955 го-

дина покажало загуба, треба да се постапи на следниот начин:

1) вкупната добивка остварена во преодниот период на 1955 година, утврдена пред прекнижувањето, се намалува за износот на загубата искажана во вториот период на 1955 година, а остатокот на добивката се распределува на начинот под 1) од точ. 23;

2) потоа вкупната добивка остварена во преодниот период, утврдена по прекнижувањето, се намалува за износот на загубата искажана во вториот период на 1955 година, а остатокот на добивката се распределува на начинот под 2) од точ. 23;

3) по тоа вкупната добивка остварена за целата 1955 година се распределува со примена на инструментите што важат за 1955 година и се утврдува учеството на претпријатието за плати од добивката. Ова учество се определува со примена на прописите и инструментите што важат за 1955 година;

4) ако учеството на претпријатието за плати од добивката, пресметано на начинот под 1), е поголемо од учеството пресметано на начинот под 3) од оваа точка, на претпријатието му припаѓа поголем износ, со тоа за покажаната разлика да се намалуваат најпрво средствата за самостојно располагање, а за остатокот што не можел да се покрие со тие средства се намалува учеството на околицјата во добивката на претпријатието. Ако народниот одбор на околицјата донесол одлука и таа разлика деловично или во целост да му припадне на претпријатието, претпријатието е должно кон завршната сметка да поднесе докази за тоа.

Ако при конечната распределба на добивката за целата 1955 година од остатокот на добивката по сојузното оданочување не можеле да се покријат законските обврски од добивката, тие се покриваат на начинот предвиден во чл. 19 од Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1955 година. Во таков случај претпријатието нема право на дел од добивката за плати.

25. Ако претпријатието во преодниот период во 1955 година искажало загуба, а за целата година искажува добивка, на претпријатието за преодниот период му се признава пресметковниот платен фонд што е содржан во реализираната стока и во услугите во тој период, ако со ова упатство не е определено поинаку.

26. Кај градежните и монтажните претпријатија, како и кај претпријатијата за истражување, при примената на одредбите од точ. 23 под 3) и 4), како и одредбите од точ. 24 под 4) како учество на околицјата во добивката на претпријатието се смета делот од добивката што во смисла на одредбата од чл. 62 ст. 3 на Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации и припаѓа на народната република и на околицјата за стабилна изградба.

27. Трговските и угостителските претпријатија и дуќани што го пресметуваат платниот фонд со примена на проценти врз вкупно остварениот промет, ќе го утврдат и распределат остатокот на остварениот приход одделно за преодниот период, а одделно за вториот период.

28. На трговските и угостителските претпријатија и дуќани од остатокот на остварениот приход за преодниот период им припаѓа платен фонд според прометот, пресметан со примена на процентот што важел во 1954 година. Ако во 1954 година поради нерамномерниот промет биле определени различни проценти за пресметување на платниот фонд според прометот за времето што му одговара на преодниот период во 1955 година, ќе се применат различни проценти и врз прометот извршен во соодветното време во 1955 година. Претпријатието односно дуќанот што започнал со самостојно работење во 1954 година по истекот на времето што му одговара на преодниот период на 1955 година, заради утврдување на платниот фонд според прометот за преодниот период на 1955 година ќе го примени оној процент што се однесува на почетокот на самостојно работење на претпријатието односно дуќанот во 1954 година.

29. Заради утврдување на платниот фонд според прометот и заради негова распределба за преодниот период на 1955 година во претпријатијата од точ. 27 на ова упатство ќе се постапи на следниот начин:

1) износот на остварениот платен фонд според прометот добиен со примена на процентот што важел во соодветниот период на 1954 година врз вкупно остварениот промет во преодниот период пред прекнижувањето во смисла на точ. 36 од Упатството за примена на контните планови на стопанските организации, се распределува со примена на инструментите и прописите за плати што важеле во 1954 година, и тоа:

а) врз пресметковните плати, со придонесот за социјално осигурување според нормата од 43%;

б) врз платите од добивката, со придонесот за социјално осигурување;

в) врз фондовите на претпријатието (резервниот и инвестициониот);

2) потоа по извршеното прекнижување во смисла на точ. 36 од споменатото упатство се утврдува износот на остварениот платен фонд според прометот добиен со примена на процентот што важи во 1955 година врз вкупно остварениот промет за истиот период. Така добиениот платен фонд се намалува за износот на прекнижувањето (дневници, болувања до 7 дена и др., заедно со соодветниот придонес за социјално осигурување) и се распределува:

а) на пресметковните плати во износот од 1) под а) од оваа точка, намален за извршените прекнижувања спрема точ. 36 од споменатото упатство;

б) на платите од добивката, со придонесот за социјално осигурување, утврдени со примена на инструментите што важат за 1955 година;

в) на фондовите на претпријатието (резервниот и инвестициониот) со примена на инструментите за 1955 година;

3) ако учеството на претпријатието за плати од добивката од остварениот платен фонд според прометот, пресметано на начинот под 1), е поголемо од учеството пресметано на начинот под 2) од оваа точка, на претпријатието му припаѓа поголем износ, со тоа:

а) трговските претпријатија и дуќани за покажаната разлика најпрво да ги намалуваат средствата на своите фондови (резервниот и инвестициониот според чл. 72 и 73 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации) ако тие средства се формирани при распределбата на остварениот платен фонд во преодниот период на начинот под 2), а за остатокот што не можел да се покрие со тие средства — се намалува учеството на околицјата во добивката на претпријатието. Ова намалување на учеството на околицјата во добивката не може да биде поголемо отколку што изнесува вкупното учество на околицјата во добивката за преодниот период. Ако народниот одбор на околицјата донесол одлука целата разлика или дел од таа разлика да ја покрие од своето учество во добивката, претпријатието е должно со завршната сметка да поднесе докази за тоа;

б) угостителските претпријатија и дуќани, бидејќи од остварениот платен фонд не ги формираат фондовите на претпријатието, за износот на покажаната разлика да го намалуваат инвестициониот фонд формиран во преодниот период според чл. 88 од Уредбата за распределба на вкупниот приход, а за остатокот што не може да се покрие со тие средства — да се намалува учеството на околицјата во добивката на претпријатието;

4) ако учеството на претпријатието за плати од добивката од остварениот платен фонд според прометот, пресметано на начинот под 2), е поголемо од учеството пресметано на начинот под 1) од оваа точка, на претпријатието му припаѓа помал износ, со тоа за покажаната разлика да се намалува учеството на околицјата во добивката на претпријатието. Ако народниот одбор донесол одлука и таа разлика деловично или во целост да му припадне на претпријатието, претпријатието е должно со завршната сметка да поднесе докази за тоа.

30. Трговските и угостителските претпријатија и дуќани што платниот фонд го утврдуваат според прометот, ако во еден од двата периода на 1955 година искажале загуба а за целата 1955 година искажуваат добивка, ќе ја покријат искажаната загуба на односниот период од остварената добивка за целата година пред нејзината расподелба.

Како загуба во смисла на претходниот став се смета и износот на непокриените пресметковни плати на претходниот период односно износот на непокриените плати според тарифниот правилник од вториот период.

Во такви случаи на претпријатието му се признаваат за периодот во кој е искажана загуба — пресметковните плати односно платите според тарифниот правилник, со придонесот за социјално осигурување, и тоа само до височината на вкупниот платен фонд според прометот, под условите и овој платен фонд да може да се покрие од остварениот остаток на вкупниот приход за целата 1955 година.

Кон членот 19

31. Ако претпријатието не остварило добивка или од остатокот на добивката по сојузното оданочување не можат да се покријат законските обврски од добивката, претпријатието непокриениот дел од овие обврски ќе го покрие првенствено од средствата на резервниот фонд, а преостанатиот дел од овие обврски претпријатието го покрива од средствата за плати. Претпријатието е должно при составувањето на завршната сметка да ги израмни фактичните салда на законските обврски преку контото 84, а ако нема таму достаточни средства тогаш преку контото 93 и 15. За износот на овие обврски, што ќе се стават на товар на контото 15, банката ќе ги намалува средствата за исплата на платите при наредни исплати, додека не се израмни износот на непокриените законски обврски од добивката.

Кон членот 21

32. Одредбата од чл. 21 ст. 1 на уредбата се однесува само на затечените залиси на овие сировини, материјали, полупроизводи и делови на кои им се определени или плафонирани цените во текот на 1955 година во смисла на одредбите од Одлуката за определување на највисоките продажни цени за определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/55), со подоцнежните измени и дополненија. Sprema тоа, во обзир доаѓаат само овие залиси на кои се однесува точ. 9 од Упатството за спроведување пописот (инвентарисањето) кај стопанските организации. При тоа не можат позитивните разлики кај едни производи да се пребијат со евентуалните негативни разлики кај другите производи.

Позитивните разлики според чл. 21 се полагаат на одделната сметка бр. 338068 кај Народната банка и се искажуваат како обврска во образецот бр. 15.

II. Составување на завршната сметка

33. Составувањето на билансот на пропишаните обрасци се врши по составувањето на заклучната листа на образецот бр. 2.

Претпријатијата се должни пред изработката на заклучната листа за 1955 година, во книгите за 1955 година да ги извршат следните подготвителни дејствија:

1) да ја согласат аналитичката евиденција (аналитичките конта) со синтетичката евиденција (синтетичките конта). Сите помошни книговодства, разни салда-конта и слично мораат да се доведат во целосна согласност со соодветните конта од главната книга;

2) во книговодството на основните средства, како и на сировини, материјали, полупроизводи, ситен инвентар, алат, амбалажа, отпалони и готови производи, да ги прокнижат врз основа на заклучокот на работничкиот совет на претпријатието, како што е изложено тоа во точ. 20 од ова упатство, одобрените мањоци, за да се изврши усогласување на книговодствената состојба со фактичната состојба. Книжењето на вишоците и мањоците треба да се изврши со одделен став, за да може да се изврши контрола на овие книжења при прегледот на завршната сметка;

3) како побарувања и обврски можат да се искажат само оние состојби што ги потврдил одделната комисија за попис во смисла на одредбите од точ. 16 на Упатството за спроведување пописот (инвентарисањето) кај стопанските организации;

4) временските разграничувања мораат да се преледаат и расчитат на следниот начин:

а) најпрво контата со помало салдо се израмнуваат со пренесување на нивните салда на соодветните паралелни конта со поголемо салдо, ако претпријатието води паралелни конта;

б) потоа се издвојуваат оние конта кои уште искажуваат салда и кои претставуваат разграничувања со наредните години. Овие салда можат да се искажат во онаа сразмера и големина што му одговара на правилното разграничување меѓу 1955 и наредните години;

в) другите временски разграничувања кои по пребивањето со нивните паралелни конта, ако претпријатието води паралелни конта, покажуваат и таму извесни салда, ги израмнува, по правило, преку вонредните приходи односно вонредните расходи, во смисла на одредбите од чл. 12 точ. 8 и чл. 15 точ. 6 од Уредбата за завршните сметки;

5) ненаплативите и застарените побарувања се отпишуваат преку вонредните расходи (чл. 15 точ. 2 од уредбата). Во билансот на претпријатието можат да се искажат само текуштите побарувања, спорните и сомнителните побарувања како и текуштите обврски. Отпишување на ненаплативите и застарените побарувања работничкиот совет на претпријатието може да одобри само врз основа на веродостојни докази за ненаплативоста и застареноста. Кај застарените побарувања преходно треба да се утврди да не постои можност за наплата на такво побарување од одговорното лице.

Застарените обврски чие отпишување го одобрил работничкиот совет на претпријатието, се пренесуваат во корист на вонредните приходи — чл. 12 точ. 10 од Уредбата за завршните сметки.

34. Одлуките на работничкиот совет на претпријатието за извршените отпишувања, со потребна документација, се приложуваат кон примерокот на завршната сметка што останува во претпријатието и се поднесуваат на проверка до комисијата за преглед на завршната сметка. Откога ќе се извршат сите дејствија во смисла на претходната точка, претпријатието составува заклучна листа, вклучувајќи ги по ред по класите двоцифрените основни (синтетички) конта на единствениот основен контен план или по контата на соодветниот скусен контен план по кој претпријатието задолжително го води своето книговодство. Во заклучната листа се внесуваат сите задолжителни конта од соодветниот контен план, без оглед дали на нив се вршени книжења или не. Податоците во заклучната листа мораат да им одговараат на податоците од собирната главна книга.

35. По изработката на заклучната листа претпријатието составува биланс спрема пропишаниот образец на билансот.

Претпријатијата што водат книговодство според единствениот основен контен план, го составуваат билансот спрема образецот бр. 1; претпријатијата што го водат книговодството според скусениот контен план, го составуваат билансот спрема образецот бр. 1а; претпријатијата што водат просто книговодство, го составуваат билансот спрема образецот бр. 1б.

36. Пропишаните обрасци на билансот даваат напореден приказ на активата и пасивата на претпријатието на 31 декември 1954 и 1955 година, како што ги одобрил работничкиот совет на претпријатието.

Пополнувањето на обрасците на билансот се врши врз основа на книговодствени податоци проверени со запишување и групирани спрема поодделни позиции на билансот.

Билансот треба да ја опфати целокупната состојба искажана во книгите на 31 декември 1955 година, и тоа на предвидените позиции на билансот. Неискористените позиции остануваат непополнети. Отворање нови позиции не е дозволено.

Составувањето на билансот се врши спрема ова упатство и спрема Упатството за примена на континентните планови на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/55).

Позициите во билансот ја искажуваат состојбата од книгите според бруто принципот, т.е. без претходно внатрешно пребивање на аналитичките конта со различни салда. Така, на пример, ако меѓу купувачите има и такви чии аналитички конта искажуваат пасивно салдо, тогаш купувачите со активно салдо ќе бидат искажани во активата на билансот на позицијата 23—12 — Купувачи, додека купувачите со пасивно салдо ќе бидат искажани одвоено, и тоа во пасивата на позицијата 9—12 — Купувачи.

37. За секоја позиција на билансот претпријатието, по правило, кон билансот приложува потребна спецификација со која се правда искажаната почетна состојба, промените во текот на годината и завршната состојба.

Обврска за приложување спецификација не постои за оние билансни позиции што се опфатени во елаборатот за полниот, а кој ги опфаќа и сите побарувања и обврски за кои комисијата во смисла на одредбите од точ. 16 под II на Упатството за спроведување пописот (инвентарисањето) кај стопанските организации утврдила дека се исправни („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/54 и 57/55). Не постои обврска за приложување спецификација за оние позиции на билансот за кои се приложуваат одделни обрасци, на пример, за движењето на средствата на поделени фондови.

38. Основните средства се искажуваат во билансот спрема вредноста по која тие се искажани и во елаборатот за полниот.

Износот на исправките на вредноста на основните средства се одбива во активата во претходната од износот на основните средства, така што вредноста на основните средства да се искажува во главната колонa во нето износ.

Податоците за земјиштето за кое се води натурална евиденција се искажуваат на одделниот прилог кон билансот, и тоа во површински мери, и со потребни земјишни податоци.

Незавршените инвестиции и инвестиционите потравања што како такви се попишани на 31 декември 1955 година, како и запасите на инвестиционите материјали и невградената опрема, се искажуваат во рамките на позицијата од билансот под ред. бр. 5—04 — Инвестиции во тек.

39. Ако запасите на сировини, материјали и набавени полупроизводи се водат во книговодството според постојаната (планирана) цена, отстапувањата од постојаните цени се искажуваат под позицијата ред. бр. 12—39 — Исправка на вредноста на материјалите. Износот на исправката на вредноста се одбива во претходната на билансот од износот на овие запаси по постојаните цени, ако салдото на контото 39 на 31 декември 1955 година е пасивно, односно се додава — ако тоа салдо е активно.

Претпријатието што сировините, материјалите, набавените полупроизводи и делови ги води по постојаните (плански) цени, врши проценка на овие артикли во пописните листи по постојаните цени, а потоа вкупната вредност на овие запаси ја исправува за износот на салдото на контото 39. Оваа исправка се врши на пописните листи, за секое синтетичко konto одвоено, преку пропорционална распределба на вкупното салдо на контото 39.

40. Кај запасите на готовите производи исто така треба да се земат во обзир исправките на вредноста на запасите на готовите производи од контото 64. Во таков случај проценката на овие запаси во пописните листи се врши по постојаните цени, а потоа вкупната вредност на овие запаси се исправува за износот на салдото на контото 64.

41. Претпријатието при поднесувањето на одобрената завршна сметка до надлежниот орган поднесува на увид и оригинал од елаборатот за пописот. Ако овој елаборат бидејќи бил од поголем обем, претпријатието, место неговото поднесување на увид заедно со завршната сметка, ќе ги стави на увид на комисијата што ќе врши преглед на завршната сметка.

По извршениот преглед на завршната сметка полисний елаборат ќе му се врати на претпријатието.

42. Курсните разлики на активните временски разграничувања ги исправуваат износите на странските средства за плаќање искажани во билансот на позициите р. бр. 7—11 — Чекови, валути и девизи, р. бр. 23—12 — Купувачи, р. бр. 24—13 — Други побарувања и р. бр. 29—22 — Добавувачи. На овие позиции соодветните износи на странските средства за плаќање се искажуваат пресметани според званичниот курс.

При тоа девизите остварени со сопствена дејност се пресметуваат по двојниот званичен курс исправен за диспаратот (пресметковен курс), а разликата меѓу износот по овој курс и износот по званичниот курс се искажува на позицијата р. бр. 22—19 — Активни временски разграничувања.

Девизите купени на девизното пресметковно место се пресметуваат по курсот по кој се набавени, со тоа што разликата меѓу износот по овој курс и износот по званичниот курс се искажува на позицијата р. бр. 22—19 — Активни временски разграничувања.

43. Девизите отстапени на претпријатијата од страна на други претпријатија, со цел на увоз или за плаќање услуги за сметка на овие претпријатија, се искажуваат кај претпријатието кому што се отстапени, и тоа по курсот по кој банката го извршила книжењето. Обврските спрема налогодавецот за овие девизи се искажуваат во билансот на претпријатието кому што се девизите отстапени, во ист износ во кој се искажани во активата.

Девизите прибавени со извршен извоз за туѓа сметка, се искажуваат во билансот на претпријатието што го извршило извозот, и тоа по званичниот курс. По званичниот курс се искажуваат и обврските за износот на овие девизи спрема претпријатијата за чија сметка бил извршен извозот.

44. Побарувањата искажани на позициите р. бр. 23—12 — Купувачи, р. бр. 24—13 — Други побарувања и р. бр. 29—22 — Добавувачи, што се однесуваат на побарувањата во странски средства за плаќање, се искажуваат на следниот начин, спрема тоа како станало односно побарување:

1) за исплатените извезени стоки, и тоа:
а) за стоките извезени по заклучниците пријавени пред 1 декември 1954 година — по просечниот среден курс на ФНРЈ на девизното пресметковно место на III квартал 1954 година, објавен од Народната банка;

б) за стоките извезени по заклучниците пријавени по 1 декември 1954 година — по двојниот званичен курс исправен за диспаратот (пресметковен курс);

2) за платените а неувезени стоки, и тоа:
а) за неувезените стоки платени со девизи остварени со сопствена дејност — по двојниот званичен курс исправен за диспаратот (пресметковен курс);

б) за неувезените стоки платени со девизи купени на девизно пресметковно место или набавени на друг начин — по курсот по кој овие девизи се набавени.

Ако побарувањето за платените а неувезени стоки произлегува од плаќање извршено со девизи отстапени од други претпријатија, севаше увоз за нивна сметка, ова побарување се искажува во билансот на претпријатието на начинот под а) или б), и тоа по курсот по кој банката го извршила книжењето.

Разликата што се јавува меѓу званичниот курс по кој овие побарувања се искажуваат на позициите р. бр. 23—12 — Купувачи, р. бр. 24—13 — Други побарувања и 29—22 — Добавувачи, и курсот по кој се пресметани заради билансирањето во смисла на претходните ставови, се искажува на позицијата р. бр. 22—19 — Активни временски разграничувања.

45. Обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во билансот на позициите на пасивата р. бр. 19—13 — Купувачи, р. бр. 12—22 — Добавувачи и р. бр. 13—23 — Други обврски, по званичниот курс.

Овие обврски се пресметуваат, меѓутоа, спрема тоа како станале, на следниот начин:

1) обврските за примените аконтации се пресметуваат по двојниот званичен курс исправен за диспаритетот (пресметковен курс);

2) обврските за увезената опрема што се плаќа со средства прибавени од Централниот девизен фонд, од странски инвестициони заеми — по званичниот курс исправен со валоризациониот фактор (1,8), а од економската помош — според одделните прописи. Ако валоризациониот фактор не е платен до 31 декември 1955 година, потребниот износ треба да се резервира преку позицијата р. бр. 8—29 — Пасивни временски разграничувања;

3) обврските за увезените репродукциони материјали, како и другите обврски, се пресметуваат по двојниот званичен курс исправен за диспаритетот (пресметковен курс). Односно ако таква обврска е ликвидирана до одобрувањето на завршната сметка од работничкиот совет на претпријатието — по курсот по кој таквата обврска е ликвидирана.

По исклучок од наведениот во претходниот став, ако се во прашање обврски чие ликвидирање треба да се изврши со девизи купени на редовен состанок на девизното пресметковно место, овие обврски не се пресметуваат по пресметковниот курс, туку по последниот среден курс на ФНРЈ на девизното пресметковно место за односната девиза во 1955 година.

Исто така, по исклучок, нема да се пресметува по пресметковниот курс ни износот на обврските чие ликвидирање се врши со девизни средства купени на термин. Овие обврски се пресметуваат по курсот на терминската заклучница наголемена за евентуалната ризико-премија.

Разликата што се јавува меѓу званичниот курс по кој се искажани овие обврски и курсот по кој се пресметуваат во смисла на претходните ставови, се искажува во позицијата на пасивата р. бр. 8—29 — Пасивни временски разграничувања.

За курсните разлики искажани во билансот на позициите на активните и пасивните временски разграничувања потребно е да се приложи одделна спецификација за количината, курсот и разликите по поодделни видови валути и девизи.

46. Под позицијата на пасивата ред. бр. 4—94 — Финансирање на инвестициите, одделно се искажуваат износите за долгорочниот кредит за финансирање на инвестициите, кој заедно со износот под р. бр. 2—31 — Долгорочен кредит за довршените инвестиции — го чинат вкупниот износ на долгорочниот кредит, потоа другите износи за финансирање на инвестициите, добавувачите за инвестиции, амортизациониот фонд за замена, амортизациониот фонд за инвестиционно одржување, другите фондови на претпријатието, евентуално финансирање од буџетот и други извори. Најпосле, под 94 в) се искажува износот на интересот финансирање на инвестициите. На овој износ мора да му одговара износот во активата под р. бр. 25—13а — Интерно финансирање. До овие износи се доаѓа на тој начин што се прави преглед на непокриените потрошени обртни средства за инвестиции на 31 декември 1955 година и под тој датум ќе се прокнижи тој износ во книговодството со задолжување на одделното аналитичко konto во рамките на основното (синтетичко) konto Други побарувања (13), а со одобрување на одделното аналитичко konto на основното (синтетичко) konto Финансирање на инвестициите (94). Напоредно со ликвидирањето на трошењето на обртните средства за инвестиции, се врши во наредната година стортирање на ова книжење.

47. Запознечките и угостителските дуќани и другите претпријатија што го водат книговодството според начелата на простото (едноставното) книговодство, ќе ја состават завршната сметка за 1955 година според образецот бр. 16.

Билансот на финансната состојба утврдена со пописот под 31 декември 1955 година, се составува инвентарот.

Во инвентарот се внесуваат поединечно односно собирно сите средства и нивните извори утврдени со инвентарисањето.

Заради пресметување успехот на работењето на крајот на 1955 година, прво се утврдува состојбата на чистата имовина на 31 декември 1955 година. Тоа се врши на тој начин што од собирот на активата ќе се одземе собирот на пасивата. Ако собирот на пасивата е поголем од собирот на активата, нема чиста имовина туку загуба.

На начинот од претходниот став утврдената чиста имовина на крајот на годината, ќе се спореди со почетната чиста имовина. Ако износот на чистата имовина на крајот на годината е поголем од износот на чистата имовина на почетокот на годината, претпријатието остварило чиста добивка, што ја претставува износот на таа разлика. Ако чистата имовина на крајот на годината е помала од чистата имовина на почетокот на годината, разликата претставува загуба.

Инвентарот и билансот мораат да бидат потпишани од раководителот на претпријатието и од раководителот на книговодството.

Кон инвентарот и билансот се приложува и кус извештај за работењето во 1955 година, кој го објаснува резултатот на работењето и, по потреба, извесни позиции на активата и пасивата.

48. Завршната сметка за книговодството на општествениот стандард се составува спрема начинот како што е водено книговодството на општествениот стандард, т.е. според скусениот контен план или според начелата на простото (едноставно) книговодство.

III. Обрасци за завршните сметки

49. Завршните сметки на претпријатијата се составуваат на следниве обрасци:

1) образец бр. 1 — Биланс на 31 декември 1955 година за претпријатијата што го водат книговодството според единствениот основен контен план;

2) образец бр. 1а — Биланс на 31 декември 1955 година за стопанските организации што го водат книговодството според скусените контни планови;

3) образец бр. 1б — Биланс, инвентар и распределба на доходот за 1955 година на стопанските организации што го водат книговодството според начелата на простото (едноставно) книговодство;

4) образец бр. 1в — Биланс за објавување во смисла на чл. 5 и 52 од Уредбата за книговодството на стопанските организации;

5) образец бр. 2 — Заклучна листа за 1955 година;

6) образец бр. 3 — Рекапитулација на резултатот на извршениот попис — инвентарисањето на 31 декември 1955 година, составена по синтетичките konta;

7) образец бр. 4 — Утврдување и распределба на вкупниот приход за 1955 година, со прилозите за распределба на добивката и образец „Д“, „ОФ“, „ВД“, „Прилог бр. 1 и 2“;

8) образец бр. 4а — Утврдување и распределба на вкупниот приход на трговските и угостителските претпријатија и дуќани за 1955 година, со прилозите за распределба на вкупниот приход и образец „Д-трг“, „ОФ“, „Прилог бр. 1 и 2“;

9) образец бр. 4б — Утврдување и распределба на вкупниот приход за продавачите на производни претпријатија;

10) образец бр. 5 — Преглед на укалкулираните, остварените и исплатените плати во 1955 година;

11) образец бр. 6 — Годишна пресметка на амортизацијата и на интересите на основните средства за 1955 година;

12) образец бр. 7 — Податоци за утврдување на нивото на цената на чина zero;

13) образец бр. 8 — Износот на производот и за добивката и запасите за 1955 година;

14) образец бр. 8а — Извештај за производот на трговските и угостителските претпријатија и дуќани за 1955 година;

15) образец бр. 9 — Преглед на пресметаниот и исплатениот данок на промет за 1955 година;

16) образец бр. 10 — Састојба на жиरो сметката на претпријатието кај банката на 31 декември 1955 година;

17) образец бр. 11 — Движење на средствата на фондот на основните средства во 1955 година;

18) образец бр. 12 — Движење на средствата на амортизациониот фонд во 1955 година;

19) образец бр. 13 — Движење на средствата на инвестициониот фонд во 1955 година;

20) образец бр. 14 — Состојба и движење на средствата на резервниот и на другите фондови во текот на 1955 година;

21) образец бр. 15 — Преглед на обврските спрема буџетите и фондовите со састојба на 31 декември 1955 година;

22) образец бр. 16 — Преглед на состојбата на фондовите, запасите, побарувањата и обврските;

23) образец бр. 17 — Решение за конечната — претходната согласност на завршната сметка на претпријатијата за 1955 година;

24) образец бр. 17а — Решение за конечната — претходната согласност за трговските и угостителските претпријатија и дуќани.

Дуќаните и помалите стопански организации што го составуваат својот биланс на образецот бр. 1а, ги поднесуваат исто така со своите завршни сметки пополнети наведените обрасци, освен обрасците означени со броевите 5, 12, 13 и 14.

Претпријатијата за кои се однесуваат одредбите од чл. 18 на Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1955 година составуваат само биланс на образецот 16 и извештај за работењето во 1955 година.

Од претпријатијата не може да се бара со завршните сметки да поднесуваат какви и да е други исполнети обрасци или спецификации што не се пропишани со ова упатство. По исклучок, ако со општествениот план на околицата е пропишан одделен начин за распределба на делот на добивката меѓу околицата и претпријатието по сојузното оданочување, народниот одбор на околицата може да бара уште и преглед на таква распределба.

50. Образецот бр. 2 — Заклучна листа за 1955 година, се составува така во него да се внесуваат податоците за состојбата на почетокот на годината, за прометот во текот на годината, за собирот на почетната состојба и за прометот во текот на годината и за состојбата на крајот на 1955 година.

51. На образецот бр. 3 — Рекапитулација на резултатот на извршениот попис на 31 декември 1955 година, треба да се искажат резултатите на инвентарисањето групирани по синтетичките конта така во одделни колони да бидат искажани утврдените вишоци и мањоци, а во одделни колони утврдените разлики поради проценката според пондерираната просечна набавна цена.

52. Образецот бр. 4 — Утврдување и распределба на вкупниот приход, го пополнуваат сите претпријатија освен трговските и угостителските, кои го пополнуваат образецот 4а, и претпријатијата што го пополнуваат само образецот 1б.

Кај сите претпријатија за кои се однесуваат одредбите од чл. 9 на уредбата, од вкупниот приход се одбива износот што се полага на одделната сметка кај Народната банка, бр. 671 односно бр. 6740.

Во колоната 3 во I и II дел на овој образец се внесуваат податоците што се однесуваат на периодот од 1 јануари 1955 година до примената на новиот тарифен правилник за таа година, а во колоната 4 — податоците од примената на тарифниот правилник та до крајот на 1955 година.

Распределбата на добивката што е утврдена под редниот број 23/II од овој образец, се врши на одделниот прилог кон овој образец, односно за првонедниот и за вториот период на 1955 година, како и конечната распределба, и тоа во смисла на одредбите од точ. 22—30 од ова упатство. Резултатите на конечната распределба на добивката на одделниот прилог се внесуваат во III дел од образецот

бр. 4. По ова се пополнуваат деловите IV, V и VI од овој образец кумулативно за целата година.

53. При конечното пресметување на трошоците и пополнувањето на образецот бр. 4, треба да се земе во обзир и следното:

1) утврдувањето на пресметковните плати за предниот период за 1955 година се врши спрема категоризацијата на работните места што важела и при одобрувањето на завршната сметка за 1954 година. Во градежните и монтажните претпријатија, во претпријатијата за истражување и во другите претпријатија со сезонско работење бројот на работните места во поодделни категории во предниот период може да отстапува од процентуалната распределба на работните места определени за целата година, но во поодделна категорија не може да го премине годишниот просечен број на местата за таа категорија;

2) извршената исплата за неискористениот годишен одмор претставува плати според чл. 31б од Уредбата за распределба на вкупниот приход;

3) за износот на извршените исплати врз основа на одредбите од Уредбата за наголемувањето на платите, на наградите на учениците во стопанството, на инвалидските принадлежности, на пензиите, на инвалиднините и на додатокот на деца („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55) се наголемува износот на платите исплатен според тарифниот правилник на претпријатието, бидејќи и овие исплати се сметаат како издатоци според чл. 31а од Уредбата за распределба на вкупниот приход;

4) како основица за плаќање на придонесот за унапредување на индустриското производство односно за унапредување на градежништвото служи вкупниот приход постигнат со продажба на производи наголемен за износот на вонредните приходи, продажната цена на трговските стоки, материјалите и отпадците, што значи да се земе во обзир вкупниот приход од контоа 75, 76, 77 и 78, намален за контоа 73;

5) занаетчиските претпријатија на кои не се однесува одредбата од чл. 18 на Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1955 година, при утврдувањето делот на добивката за наголемување платите за предниот период на 1955 година треба од вкупниот износ на добивката за тој период да го одбиват пресметаниот износ што му одговара на сојузниот данок на добивка, без обзир на ослободувањето од плаќањето на овој данок.

54. Образецот бр. 4а — Утврдување и распределба на вкупниот приход на трговските и угостителските претпријатија и дуќани за 1955 година, го пополнуваат претпријатијата кои платниот фонд го утврдуваат со помош на процент врз извршениот промет. При тоа треба да се приложуваат за начелата изложени за пополнување на образецот бр. 4.

55. Образецот бр. 5 — Преглед на укалкулираните, остварените и исплатените плати во 1955 година, ги опфаќа платите што се пренесени од 1954 година и сите плати што се укалкулирани, остварени и исплатени во 1955 година.

56. Образецот бр. 6 — Годишна пресметка на амортизацијата и на интересите на основните средства за 1955 година се пополнува со цел за контрола на пресметката и вкупната на амортизацијата и на интересите на основните средства за 1955 година. При внесувањето на податоците за процените во состојбата на основните средства треба точно да се означат од кога настанува обврската на претпријатието за уплата на наголемената амортизација во врска со набавката на основни средства, односно од кога настанува намалувањето на обврските за плаќање на амортизацијата во врска со продажба односно пренесување или расходување на основни средства.

57. Образецот бр. 7 — Податоци за утврдување намалувањето на цената на чинието. Според одредбите од Уредбата за оданочување на вонредната добивка и за давање премии за намалување цената

на чинењето во 1955 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/55 и 54/55) на претпријатијата од областа на индустријата, рударството, градежништвото и сообраќајот може да им се признае право на одделно учество во остварената добивка во височина од 20% од оној дел на добивката што е остварен со намалување цената на чинењето по заслуга на работниот колектив.

При утврдувањето на намалувањето цената на чинењето за 1955 година, кое се врши со споредба на пресметковната цена на чинењето од 1955 година со пресметковната цена на чинењето за 1954 година, пресметковната цена на чинењето за 1954 година претходно се испраува за разликите настанати поради измената на економските инструменти и мерки согласно одредбите од Сојузниот општествен план за 1955 година и други сојузни прописи (промена на нормите на амортизацијата, на придонесот за социјално осигурување, внесување во цената на чинењето на придонесот за општествената заедница, пренесување на извесни излатоци од платите во законските обврски и сл.). Исто така, се испраува и пресметковната цена на чинењето за 1955 година за разликите во запасите на сировини, материјали, полупроизводи и готови производи утврдени при инвентарисањето, за извршените отпишувања на запасите на готовите производи поради влошување квалитетот, како и за курсните разлики утврдени при пресметката на набавката на сировините и материјалите, ако такви разлики во книговодството на претпријатието не се искажуваат во цената на сировините и материјалите.

Претпријатието е должно на комисијата за преглед на завршната сметка за 1955 година да ѝ ги поднесе сите податоци (документација) врз основа на кои то утврдило постигнатото намалување цената на чинењето. Претпријатието е особено должно да документира кој дел од постигнатото намалување настанал со заслуга на работниот колектив во заштедите на материјалните трошоци и работната сила, со заштеди во општите (режиските) трошоци, со рационализација на производството и работењето, како и со други мерки со кои се постигнува намалување цената на чинењето, и дека намалувањето на цената на чинењето не било на штета на квалитетот на производите и услугите.

Одделното учество на претпријатието во делот на добивката постигната со намалување цената на чинењето, претпријатието го внесува под ред. бр. 38 под ж) на образецот бр. 4 заедно со другите законски обврски од добивката, и тоа врз основа на своја оценка колку од вкупното намалување цената на чинењето е остварено со заслуга на работниот колектив. Комисијата за преглед на завршната сметка ја внесува својата оценка на ова учество како свој предлог во записникот, додека органот што дава конечна согласност го внесува тоа во решението за согласност на завршната сметка.

Претпријатието што не донело правилник за премии на работниците и службениците, ќе го остави целиот износ на средствата што е утврден врз основа на решението од советот за стопанство на народниот одбор на околијата за наградување на работниците и службениците врз основа на одредбата од чл. 18 ст. 1 од Уредбата за одоочување на вонредната добивка и за давање премии за намалување цената на чинењето — нераспределен на контото 25 како обврска спрема работниците и службениците до донесувањето на правилникот за премии.

Конечното признавање правата на претпријатието за учество во добивката постигната со намалување цената на чинењето го утврдува овој орган што дава конечна согласност на завршната сметка, а врз основа на оценка од сите податоци што ќе ги даде претпријатието. Ако согласноста на завршната сметка ја дава друг орган а не народниот одбор на околијата, претпријатието е должно да поднесе подготвена документација и за народниот одбор на околијата. Народниот одбор на околијата по оценката на поднесената документација ќе го

достави своето мислење до органот што дава конечна согласност на завршната сметка и кој конечно решава за правото на претпријатието на учество во добивката поради намалување цената на чинењето.

Мислењето според претходниот став народниот одбор на околијата е должен да го испрати до органот од чл. 23—24 на Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1955 година во срок од седум дена по приемот на документацијата од претпријатието.

Претпријатијата што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија не му поднесуваат на оценка на народниот одбор на околијата документација за постигнатото намалување цената на чинењето.

58. Образец бр. 8 — Извештај за производот и за движењето на запасите во 1955 година, го пополнуваат сите претпријатија што го пополнуваат и образецот бр. 4. При пополнувањето на овој образец претпријатијата треба да се придржуваат за следното:

1) претпријатијата при поднесувањето на завршната сметка за 1955 година ја пополнуваат колоната 3 од овој образец;

2) во I дел од овој образец се внесуваат податоците од образецот бр. 4, од последната колона и од соодветните позиции на билансот, и тоа:

а) за запасите на готовите производи од позицијата под ред. бр. 16 и 17, и

б) за записите на недовршеното производство од позициите под ред. бр. 13, 14 и 15 на билансот. Во двата случаја вредноста на запасите се наголемува за износот на просечната добивка на претпријатието;

3) заради изнаоѓање просечната добивка на претпријатието се утврдува просечната норма на добивката со помош на формулата:

$$\% = \frac{\text{добивка во 1955 година} \times 100}{\text{цена на чинењето во 1955 година}}$$

при тоа како износ на добивката се зема износот под ред. бр. 29 од образецот бр. 4, а како цена на чинењето износот од ред. бр. 28 од кој се одбиваат износите под ред. бр. 25 и 26 од истиот образец;

4) потоа со утврдената просечна норма на добивката се множи паричната вредност на запасите на готовите производи и на недовршеното производство и за добиените износи се наголемуваат вредностите на овие запаси искажани во билансот (каде што тие се искажани по цената на чинењето).

Како вонреден приход треба да се покаже во овој образец и позитивната разлика постигната при реализацијата на материјалите и отпадоците односно негативната разлика како вонреден расход.

Натамошното пополнување на првиот дел од овој образец се врши на следниот начин:

а) градежните, сообраќајните и другите претпријатија што немаат запаси на готови производи и на недовршено производство го пополнуваат овој образец на следниот начин:

Образец бр. 8		Образец бр. 4	
Ред. бр. 1	= ред. бр. 9	по одбивање износот под ред. бр. 5 и 8	
" " 2	= " " 5		
" " 4	= " " 12		
" " 14 и 15	= " " 15,	со тоа што треба да се изврши расписување	
" " 16	= " " 17		
" " 17a	= " " 18		
" " 17b	= " " 53		
" " 18a	= " " 19		
" " 18b	= " " 59		
" " 18c	= " " 20		
" " 19b	= " " 21		
" " 20	= " " 22+23, 24		
" " 21	= " " 25		
" " 22a	= " " 33 — (53+59)		

б) Индустриските, рударските и другите претпријатија што имаат запаси на готови производи и на

недовршено производство го пополнуваат овој образец спрема следното:

1) ставките под ред. бр. 1, 2 и 4 на ист начин како и претпријатијата под точ. а);

2) ставките под ред. бр. 6, 7, 9 и 10 на начинот како што е тоа изложено во ст. 1 од оваа (58) точка;

3) ставките под ред. бр. 14, 15, 16, 19 и 20 се пополнуваат на начинот како што се пополнуваат ставките под ред. бр. 1—8 во колоната 4 од Прилогот бр. 2 кон извештајот за периодичната пресметка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/55), со тоа расчленувањето да се врши на начинот определен во образецот бр. 8;

4) ставката под ред. бр. 17а се пополнува на начинот како што се пополнува ставката под ред. бр. 9 во колоната 4 од Прилогот бр. 2 кон извештајот за периодичната пресметка, додека ставката под ред. бр. 17б и е рамна на ставката под ред. бр. 58 од образецот бр. 4;

5) ставката под ред. бр. 18 го претставува износот на придонесот за социјално осигурување пресметан со примена на нормата на придонесот;

6) ставката под ред. бр. 21 се пополнува врз основа на податоците од долговната страна на конто 24 — Аналитичкиот конто на данокот на промет, и тоа за делот на данокот што отстаѓа на извршениот промет во 1955 година;

7) ставката под ред. бр. 22а рамна и е на ставката под ред. бр. 30, намалена за собирот на ставките под ред. бр. 58 и 59 од образецот бр. 4;

8) под ставката ред. бр. 22б треба да се внесе износот на добивката содржан во разликата на загласите, што е искажано под ред. бр. 13 од образецот бр. 8.

II-иот дел од образецот бр. 8 се пополнува врз основа на податоците од III и V дел на образецот бр. 4.

III-иот дел од образецот бр. 8 се пополнува врз основа на податоците од материјалното книговодство на претпријатието.

Еден примерок од вака пополнетиот образец претпријатието го испраќа до статистичкиот завод на околицата едновременно кога ја поднесува завршната сметка до органот надлежен за преглед и давање согласност (чл. 22—25 од уредбата). Откога надлежниот орган ќе даде конечна согласност на завршната сметка за 1955 година, претпријатието пополнува уште еден примерок од образецот со тоа сега потребните податоци да ги внесува во последната колона „по дадената согласност“ и така пополнетиот образец го доставува до статистичкиот завод на околицата во срок од три дена по приемот на решението односно извештајот за конечната согласност.

59. Образецот бр. 8а — Извештај за производот на трговските и угостителските претпријатија и дуќани за 1955 година го пополнуваат овие претпријатија и дуќани кои утврдувањето и распределбата на вкупниот приход за 1955 година го искажуваат на образецот бр. 4а.

Пополнувањето на образецот бр. 8 се врши врз основа на податоците од образецот бр. 4а на следниот начин:

Образец бр. 8а	Образец бр. 4а
Ред. бр. 1	= ред. бр. 3
„ „ 2	= на собирот под ред. бр. 4 до 8
„ „ 4	= ред. бр. 12
„ „ 5	= ред. бр. 13
„ „ 6	= на износот само на материјалните трошоци што се опфатени под ред. бр. 15;
„ „ 7	= на износот на другите трошоци што се опфатени под ред. бр. 15 по одбивање на материјалните трошоци;
„ „ 7 од а до ф	расчленувањето се врши врз основа на книговодствените податоци;
„ „ 8	= ред. бр. 17
„ „ 9а	= ред. бр. 16 + 30
„ „ 9б	= ред. бр. 51

„ „ 10	= ред. бр. 23 + 52
„ „ 11а	= ред. бр. 18
„ „ 11б	= ред. бр. 19
„ „ 12	= на собирот под ред. бр. 25, 26, 27 + 41
„ „ 13	= ред. бр. 20
„ „ 14	= ред. бр. 21
„ „ 15	= ред. бр. 22
„ „ 16	= ред. бр. 24
„ „ 17	= ред. бр. 31
„ „ 18	= на собирот под ред. бр. 29 + 40 + 54
„ „ 19	= ред. бр. 28 + 55
„ „ 20	= ред. бр. 30
„ „ 21	= ред. бр. 53 + 56 + 57
„ „ 22	= ред. бр. 33 — (40 + 41)

Податоците се земаат од последната колона од образецот бр. 4а односно од книговодството на претпријатието (за ред. бр. 6, 7 и за расчленувањето под ред. бр. 7 од а до ф).

Претпријатијата во Забелешката ќе ги внесат податоците за данокот на промет, што тие го плаќаат од името на производителите и кој редовно се внесува во набавната цена на стоките.

Еден примерок од вака исполнетиот образец претпријатието го доставува до статистичкиот завод на околицата едновременно кога ја поднесува завршната сметка до органот надлежен за преглед и за давање согласност (чл. 22—25 од уредбата). Откога надлежниот орган ќе даде конечна согласност на завршната сметка за 1955 година, претпријатието пополнува уште еден примерок од овој образец со тоа сега потребните податоци да ги внесува во последната колона „по дадената согласност“ и така пополнетиот образец се испраќа до статистичкиот завод на околицата во срок од три дена по приемот на решението односно на извештајот за конечната согласност.

60. На образецот бр. 9 — Преглед на пресметаниот и платениот данок на промет за 1955 година, се искажуваат обврските на претпријатието во поглед данокот на промет. Претпријатието треба да ги искаже на овој образец своите обврски не само во однос на прометот на реализираните производи туку и во однос на своето меѓуфазно производство, ако на истото се плаќа данок на промет, и тоа без обзир дали обврската се однесува на сојузниот данок на промет или на општинскиот данок на промет. Овој образец ја заменува годишната даночна пријава за данокот на промет.

61. На обрасците бр. 11 до 14 се искажува состојбата и движењето на средствата на подлезни фондови на претпријатието.

62. Претпријатијата се должни да извршат усогласување на определените податоци на обрасците бр. 5, 10 и 15 со податоците од општествената евиденција што ја води банката. Ова усогласување банката го заверува со свој печат и потпис.

63. Прегледот на обврските спрема буџетот и фондовите со состојбата на 31 декември 1955 година претпријатието го искажува на образецот бр. 15. Овој преглед претпријатието и го претставува на банката при која претпријатието има жиро сметка, заради наминување сите обврски односно за наплата на повеќе уплатените износи.

Видејќи овој преглед ја искажува состојбата на 31 декември 1955 година, претпријатието при поднесувањето на овој преглед до банката во смисла на одредбата од чл. 25, а во срокот од чл. 22 на Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1955 година ќе поднесе и преглед на сите уплати што тоа ги извршило по 31 декември 1955 година до денот на поднесувањето прегледот до банката.

Банката врз основа на состојбата искажана во образецот бр. 15 и прегледот за доволнителните уплати ќе изврши наплата на проостанатите обврски односно ќе му ги олобри на претпријатието повеќе уплатените износи на тоа во соодветните сметки. Во извештајот за промените во однесената сметка, што го испраќа банката до сопственикот на сметката од која е извршено враќањето, треба да се прикажи

Образец бр. 16

Претпријатие _____ (за угостителски дука-
 НР _____ ни и мали занаетчи-
 Околија _____ ски претпријатија и
 Стопанска гранка _____ дукани и за комунал-
 ни претпријатија на
 кои НО им определил
 плаќање паушални из-
 носи на име учество
 на околицата во до-
 бивката и постојани
 придонеси)

**БИЛАНС
ИНВЕНТАР И РАСПОДЕЛА НА ДОБИВКАТА
НА 31 ДЕКЕМВРИ 1955 ГОДИНА**

Реден број	О П И С	ИЗВРШЕН ПОПИС			
		на 31-XII-1954	на 31-XI-1955	на 31-XI-1955	на 31-XI-1955
1	2	3	4	5	6
I. Актива					
	1. Основни средства				
	2. Готовина				
	3. Должници*)				
	4. Стоки				
	Вкупно актива				
II. Пасива					
	1. Фонд на основните сред- ства				
	2. Амортизационен фонд				
	3. Фондови на дуканот				
	4. Кредит кај банката				
	5. Повеерители*)				
	Вкупно пасива				
III. Рекапитулација					
	Изнаоѓање чист имот- доход				
	1. а) собир на активата				
	2. б) собир на пасивата				
	3. в) конечен чист имот				
IV. Изнаоѓање на успе- хот					
	1. а) чист имот на 31. XII. 1955				
	2. б) чист имот на 1. I. 1955				
	3. в) чист доход				
V. Распodelба на дохо- дот					
	1. Данок на промет				
	2. Паушален износ на уче- ството на НО во добив- ката				
	3. Паушален износ на по- стојаните придонеси				
	4. Фондови на дуканот				
	5. ВКУПНО (1 до 4)				
	6. Фонд на платите со при- донесот за социјално о- сигурување (IV/3 минус V/5)				
	Вкупно				
VI. Реализација**)					

_____ 195 г. — Книговодител, Работоводител,

*) Под ставката должници треба да се опфатат и сите исплати извршени на товар на доходот до крајот на годината, а под ставката поверители да се внесат наплатените обврски за амортизација и интерес на обртните средства, како и придонес за кадрови.

**) Под реализацијата треба да се внесе изно-
сот на извршените исплати преку благајната и жи-
ро сметката.

Образец бр. 6

Претпријатие _____
 НР _____
 Околија _____
 Стопанска гранка _____

**ГОДИШНА ПРЕСМЕТКА
НА АМОРТИЗАЦИЈАТА И ИНТЕРЕСОТ НА
ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 1955 ГОДИНА**

Реден број	Опис на состојбата и на промените	Основ за пресметка		Годишен износ		Месечна обврска	
		Амортиза- ција	Интерес на осн. средст.	Амортиза- ција	Интерес на осн. сре ст.	Месец	Амортиза- ција
1	Состојба на 31 XII 1954					I	
2	Промени во I 1955					II	
3	Состојба на 31 I 1955					III	
4	Промени во II 1955					IV	
5	Состојба на 28 II 1955					V	
6	Промени во III 1955					VI	
7	Состојба на 31 III 1955					VII	
8	Промени во IV 1955					VIII	
9	Состојба на 30 IV 1955					IX	
10	Промени во V 1955					X	
11	Состојба на 31 V 1955					XI	
12	Промени во VI 1955					XII	
13	Состојба на 30 VI 1955					1956	
14	Промени во VII 1955					I	XXX XXX
15	Состојба на 31 VII 1955						
16	Промени во VIII 1955						
17	Сост. на 31 VIII 1955						
18	Промени во IX 1955						
19	Состојба на 30 IX 1955						
20	Промени во X 1955						
21	Состојба на 31 X 1955						
22	Промени во XI 1955						
23	Состојба на 30 XI 1955						
24	Промени во XII 1955						
25	Состојба на 31 XII 1955						
Вкупно:							

Раководител
на книговодството,

Директор
на претпријатието,

Претседател на Управниот одбор,

Образец бр. 1в

БИЛАНС

АКТИВА				ПАСИВА			
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО				НА 31 XII 1955			
Реден број	НАЗИВ НА ПОЗИЦИЈАТА	ИЗНОС	Реден број	НАЗИВ НА ПОЗИЦИЈАТА	ИЗНОС	Реден број	НАЗИВ НА ПОЗИЦИЈАТА
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства				
1.	Основни средства		1.	Фонд на основните средства			
2.	Инвестиции во тек		2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции			
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции		3.	Разни фондови			
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање инвестиции			
4.	Вкупни обртни средства		5.	Други извори за финансирање инвестиции			
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства				
5.	Купувачи и други побарувања		6.	Банка — кредит за обртни средства			
6.	Друга актива		7.	Фонд на обртните средства			
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања			
7.	Распоредена добивка		В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива				
8.	Загуба		9.	Добавувачи и други обврски			
ВКУПНО:			10.	Друга пасива			
			Г. Финансиски резултат				
			11.	Добивка			
			12.	Покритие на загубата			
			ВКУПНО:				

Раководител на книговодството,

Претседател на Управниот одбор,

Директор на претпријатието,

Претпријатие _____
 НР _____
 Околија _____
 Стопанска гранка _____

Образец бр. 1б

ПРЕГЛЕД
НА СОСТОЈБАТА НА ФОНДОВИТЕ

Ред. број	О П И С	Конто	Според податоците од претприј.			Сп. податоците од банката		Забелешка	
			Состојба на 1 I 1955	Наголемување во 1955 година	Намалување во 1955 година	Состојба на 31 XII 1955 г.	Состојба на 1 I 1956		Состојба на 31 XII 1955
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Фонд на основните средства								
2.	Исправка на вредноста на основните средства — извршени отпишувања —								
3.	Амортизационен фонд:								
	а) за замена								
	б) за инвестиционо одржување								
	в) блокирано								
	г) други (продажба, надоместок на штета и друго)								
4.	Резервен фонд								
5.	Инвестиционен фонд								
6.	Фонд за обновување и одржување резервите на рудно и друго мин. благо								
7.	Фонд за истражување и одржување на рудно и друго минерално благо								
8.	Фонд за изградба станови во рудниците на јаглен								
9.	Фонд за самостојно располагање								
10.	Фонд на обртните средства								
11.	Други фондови на претпријатието								

Раководител на
книговодството,Претседател
на Управниот одбор,Директор на
претпријатието,Штемпил и потписи
на банката

Образец бр. 4

Препријатие _____
 ИР _____
 Оселија _____
 Стопанска гранка _____

УТВЕРДУВАЊЕ И РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД ЗА 1955 ГОДИНА

I. Утврдување на вкупниот приход

Елементи на вкупниот приход	ИЗНОС			
Преоден период	3	4	5	Вкупно
1	2			
1 Парична вредност на продадените производи и на извршените услуги				
2 Вредност на употребените производи од сопствено производство и на извршените услуги за инвестиционни цели				
3 Вредност на давањата односно на услугите на други лица без надоместок				
4 Интереси што ги плаќа банката на препријатието				
5 Други приходи настанати од работењето и други вонредни приходи				
6 Надоместок на штетата по основот на осигурувањето обртните средства				
7 Инверна реализација според чл. 11 од Уредбата за завршните сметки				
8 Реализација на трговските стоки, материјалите и отпадоците				
9 Вкупно (1 до 8)				
10 Неоправдана имотна корист според чл. 9 од Уредбата за завршните сметки				
11 Вонредни расходи				
12 Вкупно (10 + 11)				
13 Вкупен приход (9 минус 12)				

II. Распodelба на вкупниот приход

Елементи на распределбата на вкупниот приход	ИЗНОС		
Преоден период	Втор период	Вкупно	
14 Вкупен приход (ред. бр. 13/1)			
15 Материјални и режиски трошоци			
16 Набавна цена на трговските стоки, материјалите и отпадоците			
17 Амортизација			

II. Распodelба на вкупниот приход

Елементи на распределбата на вкупниот приход	ИЗНОС		
Преоден период	Втор период	Вкупно	
18 Плати (заедно со зголемувањето од 500 лин. месечно)			
19 Придонес за социјално осигурување			
20 Интерес на основните средства			
21 Земјарина			
22 Придонес за кадрови			
23 Придонес односно членарина за коморите и стручните здруженија и заедници			
24 Придонес за унапредување производството и истражувањата			
25 Заеднички фондови на продавателите на производните препријатија:			
— Амортизационен фонд			
— Резервен фонд			
— Инвестиционен фонд			
26 Данок на промет			
27 Покритие на загубата на други поими			
28 Вкупно (15 до 27)			
29 Добивка односно загуба (14 минус 28, односно 28 минус 14, зголемена односно намалена за прекнижувањата според точ. 36 од упатството — "Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/55 за Динари...)			

III. Распodelба на добивката

Елементи на распределбата на добивката	ИЗНОС	
Преоден период	Втор период	Вкупно
30 Остварена добивка (ред. бр. 29/II) Од тоа: редовна добивка вонредна добивка		
31 Данок на редовната добивка		
32 Данок на вонредната добивка		
33 Данок на рента		
34 Вкупно (31 до 33)		
35 Остаток на добивката (30 минус 34)		
36 Разлика поради пописна норма на придонесот за социјално осигурување		
37 Вкупно (35 + 36)		
38 Законски обврски:		
а) материјално обезбедување за првите 7 дена болување		
б) надоместок за двоен живот		

V. Распределба на средствата на претпријатието

Елементи на распределбата на средствата	ИЗНОС
Конечна пресметка	
54 Учество во намалувањето цената на чинието (ред. бр. 38ж/III)	
55 Учество во добивката (ред. бр. 44б/III односно ред. бр. 45а/III)	
56 Зголемување за прекинување според точ. 3б под в) од Упатството — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/55	
57 Вкупни средства (54 + 56)	
58 Средства за зголемување платите:	
а) од намалување цената на чинието (ред. бр. 54)	
б) од делот на добивката (ред. бр. 55)	
59 Придонес за социјално осигурување на износите под 58	
60 Резервен фонд на платите	
61 Средства за самостојно располагање:	
а) на резервниот фонд	
б) на инвестициониот фонд	
в) на фондот за самостојно располагање	
г) на фондот на обртните средства	
д) на другите фондови со определена намена	
62 Вкупно (58 до 61 = 57)	

VI. Покритие на непокриениот дел на законските обврски

63 Непокриен дел на законските обврски (ред. бр. 43/III)	
64 Покритие: од средствата на резервниот фонд	
65 од платите на претпријатието	
66 Вкупно (64 до 65 = 63)	

Раководител на книговодството, Директор на претпријатието,

Претседател на Управниот одбор,

Елементи на распределбата на добивката	ИЗНОС
Конечна пресметка	
в) придонес за социјално осигурување над нормите определени со сојузниот општествен план	
г) стипендии за студенти и ученици на средни школи	
д) резервен фонд	
е) други задолжителни фондови	
ж) ануитет по гарантираниот долгорочен кредит	
з) учество на претпријатието во намалување-то цената на чинието	
39 Зголемен дел од придонесот за кадрови според чл. 12 од Уредбата за начинот на уплатата и употребата на средствата од фондовите за ка-дрови во стопанството	
40 Дел од добивката за изградба на станови во рудниците на Јаглен	
41 Вкупно (38 до 40)	
42 Остаток на добивката (37 минус 41)	
43 Непокриени законски обврски (41 минус 37)	
44 Распределба на остатокот на добивката (ред. бр. 42)	
Од тоа: а) на народниот одбор на окопијата	
б) на претпријатието	
45 Распределба на добивката кај градежни и мон-тажни претпријатија и претпријатија за истра-жување (ред. бр. 42)	
Од тоа: а) на претпријатието	
б) дел за станбена изградба:	
— на народната република	
— на народниот одбор на окопијата	

IV. Покритие на загубата

46 Исканана загуба (ред. бр. 29/II)	
47 Дотација за покритие на загубата	
48 Средства на резервниот фонд	
49 Дел од платата за покритие на загубата	
50 Покритие од страна на НО на окопијата-оп-штната	
51 Покритие од страна на други оснивачи	
52 Вкупно покритие (од 47 до 51)	
53 Непокриена загуба (46 минус 52)	

Образец бр. 4а

Претпријатие _____

НР _____

Околина _____

Стопанска гранка _____

УТВРДУВАЊЕ И РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД ЗА 1955 ГОДИНА

1. Утврдување на вкупниот приход

Реден број	ЕЛЕМЕНТИ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД	Износ				
		Преодни-от период	Втори-от период	Вкупно	Вкупно	Вкупно
1	2	3	4	5	6	7
1	Вредност на реализацијата (остварен приход)					
2	Набавна вредност на продадените стоки					
3	Остварена разлика во цената (1 минус 2)					
4	Вредност на давањата односно на услугите на други лица без надоместок					
5	Интереси што му ги плаќа банката на претпријатието					
6	Други приходи настанати од работенето и други вонредни приходи					
7	Надоместок на штетата според основот на осигурување обртните средства					
8	Распоредени трошоци на споредната дејност					
9	Вкупно (3 до 8)					
10	Неоправдана имотна корист според чл. 9 од Уредбата за завршните сметки					
11	Вспредни расходи					
12	Вкупно (10 + 11)					
13	Вкупен приход (9 минус 12)					

II. Распodelба на вкупниот приход

14	Вкупен приход (ред. бр. 13/1)					
15	Материјални и режиски трошоци					
16	Наголемување на платите од 500 ден. месечно					
17	Амортизација					
18	Интерес на основните средства					
19	Земјарина					
20	Интерес на кредитите за обртни средства					
21	Материјално обезбедување за болување за првите 7 дена					
22	Надоместок за двоен живот					

Реден број	ЕЛЕМЕНТИ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД	Износ				
		Преодни-от период	Втори-от период	Вкупно	Вкупно	Вкупно
1	2	3	4	5	6	7
23	Придонес за социјално осигурување над нормите определени со сојузниот општествен план					
24	Стипендии за студенти и ученици на средни школи					
25	Придонес за кадрови					
26	Членарина за коморите					
27	Членарина за стручните здруженија					
28	Резервен фонд според чл. 68 односно 82 од Уредбата за вкупниот приход					
29	Инвестиционен фонд според чл. 68 односно 82 од Уредбата за вкупниот приход					
30	Ануитет по гарантираниот долгорочен заем					
31	Данок на промет					
32	Вкупно (15 до 31)					
33	Остаток на вкупниот приход (14 минус 32)					
34	Загуба (32 минус 14)					
35	Платен фонд според прометот, со при-донес за социјално осигурување					
36	Добивка (33 минус 35)					
37	Наголемување на добивката поради намалување придонесот за социјално осигурување					
38	Вкупно (36 до 37)					

III. Распodelба на добивката

Реден број	ЕЛЕМЕНТИ НА РАСПОДЕЛБАТА НА ДОБИВКАТА	Износ	
		Конечна пресметка	Конечна пресметка
39	Данок на добивка (од ред. бр. 36/11)		
40	Инвестиционен фонд според чл. 73 и 74 односно 88 од Уредбата за вкупниот приход		
41	Наголеме придонес за кадрови		
42	Учество на НО во добивката		
43	Вкупно (39 до 42 = 38)		

IV. Покритие на загубата

44	Загуба (ред. бр. 34/11)		
45	Покритие на загубата од резервниот фонд		
46	Покритие на загубата од страна на НО		

Образец бр. 7

Претпријатие _____
 НР _____
 Околија _____
 Стопанска гранка _____

ПОДАТОЦИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТИГНАТОТО НАМАЛУ- ВАЊЕ ЦЕНАТА НА ЧИНЕЊЕТО ВО 1955 ГОДИНА

1. Вкупна цена на чинењето на споредли- вото производство и на извршените услуги реализирани во 1955 година	Дин.
2. Вкупна цена на чинењето на неспоре- дливо производство и на извршените услуги реализирани во 1955 година	"
3. Вкупна цена на чинењето за 1955 г. (1 + 2)	Дин.
4. Исправка на цената на чинењето спо- ред чл. 14 ст. 4 од уредбата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/55)	"
5. Исправена вкупна цена на чинењето за 1955 год. (3 + 4)	Дин.
6. Обем на реализираните производи и на извршените услуги под 1 според цената на чинењето од 1954 година	Дин.
7. Исправка на цената на чинењето од 1954 год. според чл. 14 ст. 2 од уредбата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/55)	"
8. Исправена цена на чинењето од точ. 6 (6 + 7)	Дин.
9. Планска цена на чинењето на неспоре- дливото производство и на услугите за обемот под 2	"
10. Исправена вкупна цена на чинењето (8 + 9)	Дин.
11. Разлика во цената на чинењето (10 ми- нус 5)	Дин.

Раководител на книговодството, _____ Директор на претпријатието,
 Претседател на Управниот одбор, _____

Износ	Конечна пресметка
47 Покрители на загубата од страна на други оснивачи	
48 Вкупно (45 до 47)	
49 Непокриена загуба (44 минус 48)	

V. Расположба на платниот фонд според прометот

50 Пресметковни плати и плати според тарифниот правилник	
51 Плати над пресметковните плати и плати над платите според тарифниот правилник	
52 Придонос за социјално осигурување	
53 Резервен фонд за плати	
54 Инвестиционен фонд	
55 Резервен фонд	
56 Фонд на обртните средства	
57 Други фондови со определена намена	
58 Вкупно (50 до 57 = 35)	

Раководител на книговодството, _____ Директор на претпријатието,
 Претседател на Управниот одбор, _____

дека промената е извршена врз основа на претплати од завршната сметка, за да знае сопственикот на сметката врз основа на што е извршено враќањето.

64. Во образецот бр. 16 — Преглед на состојбата на фондовите, запасите, побарувањата и обврските, се внесуваат состојбите и движењата на: фондот на основните средства, амортизациониот фонд, фондот за самостојно располагање, резервниот фонд, фондот на сопствените обртни средства, како и на другите фондови на претпријатието, запасите, обврските и побарувањата. Овој образец претпријатијата го испраќаат до Народната банка по добиената согласност на завршната сметка, со тоа во образецот да се внесуваат сите промени извршени при прегледот и при давањето согласност на завршните сметки на претпријатието.

Врз основа на податоците од образецот бр. 16 банката составува собирна состојба за сите претпријатија и ја испраќа до централата на Народната банка. Централата на Народната банка прави собирна состојба од податоците на филијалите и ја испраќа до Главната централа на Народната банка.

Главната централа на Народната банка ќе направи собирен преглед за состојбата и за движењето на фондовите врз основа на податоците добиени од своите центри. Таа рапорачената собирна состојба Главната централа ќе ја испрати до сојузниот Државен секретаријат за работи на народното стопанство.

IV. Извештај за работењето, претресување и одобрување на завршната сметка

65. Кога сметководството на претпријатието ќе состави предлог на завршната сметка и ќе ги подготви сите пропишани образци, му го предава истиот на управниот одбор со свој извештај и анализа на финансискиот резултат.

66. Ако предлогот на завршната сметка во управниот одбор не е едногласно прифатен, управниот одбор е должен по својот извештај до работничкиот совет да ги изнесе и одвоените мислења на групата односно на поделени членови на управниот одбор. Одвоено мислење може да се даде како за целата завршна сметка така и за неговите поделени делови.

Ред. број	О П И С	Спрема податоците на претпријатието						Спрема под. од банката		Забелешка
		Состојба на 1-1-1955	Остварено во 1955 г.	Вкупно обврски според состојбата на 31-XII-1955	Уплатено до 31-XII-1955	Плус минус	Останува за уплата односно за враќање во 1956 г.	Уплатено до денот на издавањето на потврдата		
								за 1954	за 1955	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Придонес за унапредување индустриското производство									
23.	Прид. за унапредување градежништвото									
24.	Прид. за унапредување издавач. дејност									
25.	Членарина за коморите и стручните здруженија									
26.	Други обврски на претпријатието									

Раководител на книговодството, Претседател на Управниот одбор, Директор на претпријатието.

Штембил и потпис на банката,

РАСПОДЕЛБА НА ДОБИВКАТА ОСТВАРЕНА ВО 1955 ГОДИНА

Прилог кон образецот бр. 4

Ред. број	Елементи за распределба	Распределба на добивката за предниот период на 1955			Распределба на добивката за предниот период од 1955	Конечна распределба на добивката за целата 1955 год
		Пресметка пред прекнижувањето на разликата според инструментите од 1954 г.	Пресметка по прекнижувањето на разликата според инструментите од 1955 г.	Конечна пресметка за предниот период од 1955		
1	2	3	4	5	6	7
1.	ДОБИВКА					
	Од тоа: редовна					
	вонредна					
	Данок: на ред. добивка 50%					
	на вонр. доб. 75%					
	на рента					
	Остаток на добивката					
	Разлика поради пониска норма на прид. за соц. осиг.					
	Добивка по соц. оданочување					
	Зак. обврски од добивката:					
	а) болување до 7 дена					
	б) одвоен живот					
	в) зголемен придонес за соц. ос.					
	г) стипендии					
	д) резервен фонд					
	е) други задолжителни фондови					
	ж) анuitет по гарант. заем					
	з) учество во намалување цената на чинењето					
	з) зголемен дел на придонесот за кадрови					
	в) дел од добивката за изградба станова во руд. на јатлен					
	Остаток на добивката за распределба меѓу НО и претпр.					
	Од тоа: на НО на околицата на претпријатието					
2.	Распод. на доб. на претпр. за плати и премии со придонесот за соц. осигурување за самостојно располагање					
	ВКУПНО					

Раководител на книговодството,

Директор на претпријатието,

Претседател на Управниот одбор,

Образец бр. 46

Претпријатие _____
 НР _____
 Околија _____
 Стопанска гранка _____

**УТВРДУВАЊЕ И РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД
 ЗА 1953 ГОДИНА
 ЗА ПРОДАВНИЦИ НА ПРОИЗВОДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА**

I. Утврдување на вкупниот приход

Ред. број	ЕЛЕМЕНТИ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД	ИЗНОС		
		Преоден период	Вториот период	Конечна пресметка
1	2	3	4	5
1.	Вредност на реализацијата (оства- рен промет)			
2.	Набавна вредност на продадените стоки			
3.	Остаток на работен капитал			
4.	Вреди на давањата одн. на услуги- те на други лица без надоместок			
5.	Интерес што банката и' го плаќа на продавницата			
6.	Други приходи настанати од рабо- тето и други вонредни приходи			
7.	Надоместок на штетата по основот на осигурувањето на сѐбните сред.			
8.	Распоредени трошоци на според- ната дејност			
9.	Вкупно (3 до 8)			
10.	Неоправдана издана корист спо- ред чл. 9 од Уредбата за завр. смет.			
11.	Вонредни приходи			
12.	Вкупно (10 + 11)			
13.	Вкупен приход (9 минус 12)			

II. Распodelба на вкупниот приход

14.	Вкупен приход (ред. бр. 13/1)			
15.	Материјални и режиски трошоци			
16.	Плати (заедно со зголемувањето по 500 динари месечно)			
17.	Придонес за социјално осигуру- вање			
18.	Интерес на основните средства			
19.	Земјарина			
20.	Интерес на кредитите за обртни средства			
21.	Материјално обезбедување за бо- лештина до 7 дена			

Ред. број	ЕЛЕМЕНТИ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД	ИЗНОС		
		Преоден период	Вториот период	Конечна пресметка
22.	Надоместоци за одвоен живот			
23.	Придонес за социјално осигурува- ње над нормата определена со Со- јузниот општествен план за 1955 година			
24.	Придонес за кадрови			
25.	Членарина за коморите и стручни- те здруженија			
26.	Вкупно (15 до 25)			
27.	Остаток од вкупниот приход (14 минус 26)			
28.	Загуба (26 минус 14)			
29.	Покритие на загубата од средства- та на претпријатието			
III. Распodelба на остатокот на вкупниот приход				
		ИЗНОС		
				Конечна пресметка
30.	Плати над пресметковните плати односно над платите според тарифниот правилник			
31.	Придонес за социјално осигурување на изно- сот под ред. бр. 30			
32.	Издвојување за заеднички резервен фонд			
33.	Издвојување за заеднички инвестиционен фонд			
34.	Вкупно (30 до 33)			
35.	Добивка (27 минус 34)			
36.	Зголемување на добивката поради намалува- ње нормата на придонесот за социјално осигу- рување			
37.	Вкупно (35 до 36)			
IV. Распodelба на добивката				
38.	Данок на добивка (од износот под ред. бр. 35/III)			
39.	Учество во добивката на народниот одбор на седиштето на претпријатието			
40.	Учество во добивката на народниот одбор на седиштето на производствата			
41.	Вкупно (33 до 40 — 37)			

195 — год.

Книговодител,

Работоводител,

Образец бр. 5

Претпријатие
НР
ОколијаСТОПАНСКА ГРАНКА
ПРЕГЛЕД НА УКАКУЛИРАНИТЕ, ОСТВАРЕНИТЕ И ИСПЛАТЕНИТЕ ПЛАТИ ВО 1955 ГОДИНА

I. УКАКУЛИРАНИ ПЛАТИ

Реден број	О П И С	Износ пресметани врз основа на пресметковните плати						Вкупно
		Категорија						
		6 000	7 000	8 800	12 030			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Пресметковен платен фонд во пренесени запаси од 1954 година							
2.	Укакулиран пресметковен платен фонд во пресметковен период 1955 година							
3.	Вкупно пресметковен платен фонд			:				
4.	Укакулирани плати според тарифниот правилник за вториот период							
5.	Буквално укакулирани плати (3 + 4)							
6.	Реализирани плати (р. бр. 9 од кол. 5 од образ. „Прилог бр. 2“ („Сл. лист на ФНРЈ“, бр. 41/55)							
7.	Укакулирани плати во запаси што се пренесуваат во 1956 (5 минус 6)							

II. ОСТВАРЕНИ И ИСПЛАТЕНИ ПЛАТИ

Реден број	О П И С	Плати	Принос за социјално осигурување	(3+4) Вкупно
1	2	3	4	5
1.	Остварени плати од цената на чинието (ред. бр. 5/1)			
2.	Остварени плати од добивката на претпријатието од 1955 год.			
3.	Остварени плати од добивката во вториот период на 1955 година			
4.	Вкупно остварени плати			
5.	Принос на неисплатените плати од 1954 година			
6.	Принос на повеќе исплатените плати во 1954 година			
7.	Вкупно расположливо за исплата (4 + 5, односно 4 - 6)			
8.	Во 1955 год. исплатени плати од цената на чинието			

Реден број	О П И С	Плати	Принос за социјално осигурување	(3+4) Вкупно
1	2	3	4	5
9.	Во 1955 година исплатени плати од добивката			
10.	Пренесени исплатени аконтации во 1954 год. на износот под 1/1			
11.	Вкупно исплатено (8 до 10)			
12.	Пренесено за исплата во 1956 год. (7 минус 11)			
13.	Повеќе исплатено во 1955 година (11 минус 7)			

Ракководител на кинговодството,

Директор на претпријатието,

Претседател на Управниот одбор,

Дека износот на извршените исплати на товар на средствата за плати до 31 декември 1955 година се согласува со податоците на Народната банка, тврди

Штемпил и потпис на банката

67. Работничкиот совет го претресува поднесениот предлог на завршната сметка, врши евентуални исправки, а потоа го одобрува. Ако завршната сметка не е усвоена едногласно, кои одлуката за одобрување на завршната сметка се прилагаат и одвоените мислења.

V. Поднесување, прегледување и давање согласност на завршната сметка

68. Одобрената завршна сметка претпријатието ја поднесува до оној орган што е надлежен за давање согласност во смисла на одредбите од чл. 22—25.

Претпријатијата не можат да ја поднесат завршната сметка до органот надлежен за давање претходна односно конечна согласност ако на определените образци во смисла на точ. 60 од ова упатство нема потврда од банката за извршеното усогласување на односните податоци.

69. На финансискиот орган на народниот одбор на општината му ги поднесуваат своите завршни сметки:

1) трговските дуќани, освен техничките дуќани и сервиси;

2) угостителските и занаетчиските дуќани;

3) комуналните и помалите занаетчиски претпријатија и другите стопански организации (паушални) за кои народниот одбор на околицата определил да плаќаат годишен паушален износ на име учество на околицата во добивката и постојани придонеси за општествената заедница.

70. На финансискиот орган на народниот одбор на околицата му ги поднесуваат своите завршни сметки сите претпријатија, освен оние што се поброени во чл. 23, 24 и 25 од Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1955 година и во претходната точка од ова упатство.

71. Секое претпријатие, едновременно со поднесувањето на својата завршна сметка до органите наведени во чл. 22—25 од уредбата, поднесува до банката кај која има жиро сметка пополнет образец бр. 15 со налози за уплата на обврските спрема буџетите и фондовите.

72. Прегледот на завршните сметки од името на органот од чл. 22—25 од Уредбата за завршните сметки го вршат комисиите за преглед на завршните сметки.

Образец бр. 8

Место _____
 Регистрације _____
 ИР _____
 Околија _____
 Стопанска гранка _____

**ИЗВЕШТАЈ
 ЗА ПРОДУКТОТ И ЗА ДВИЖЕЊЕТО НА ЗАПАСИТЕ
 ВО 1955 ГОДИНА**

I. Пресметка на продуктот (во 000 динари)			
Реден број	ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОДУКТОТ	По одобреното на завршната сметка	По дадената согласност на завршната сметка
1.	Реализација		
2.	Вонредни приходи		
3.	Вкупно (1 + 2)		
4.	Вонредни расходи		
5.	Вкупен приход (3 - 4)		
6.	Запаси готови производи на почетокот на годината		
7.	Запаси готови производи на крајот на годината		
8.	Разлика (+ или - меѓу 7 и 6)		
9.	Незавр. производ на почетокот на год.		
10.	Незавр. производ на крајот на год.		
11.	Разлика (+ или - меѓу 10 и 9)		
12.	Вкупно разлика (+ или - меѓу 8 и 11)		
13.	Брејност на производството (5 + 12) или (сбир од 14 до 22)		
14.	Материјали		
15.	Од тоа: Издатоци за службени облека		
	Услуга и друго		
	Од тоа:		
	а) интереси на кредитите за сбрт. сред.		
	б) дивиденди, патни паушали и тер. дод.		
	в) пенали		
	г) авторски хонорари		
	д) трошоци за реклама		
	е) провизии на аквизитерите		
	ж) премии за осигурување		
16.	Амортизација		
17.	Платен фонд (а + б)		
	а) плати според тар. правилник		
	б) плати од добивката		
18.	Придонес за соц. осигурување (а + б)		
	а) придонес за износот на платите според тарифниот прагматик		
	б) придонес за платите од делот на доб.		
19.	Придонес за општеств. заедница (а + б)		
	а) интереси на основните средства		
	б) земјарина		

Реден број	ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОДУКТОТ	По одобреното на завршната сметка	По дадената согласност на завршната сметка
20.	Други придонеси (за кадрови, комори и друго)		
21.	Данок на промет		
22.	Добивка (а + б)		
	а) од реализацијата намалена за износот на добивката за плати, со придонесот за социјално осигурување		
	б) содржана во запаси на готовото и не-завршеното производство		

II. Распodelба на добивката

Реден број	ЕЛЕМЕНТИ НА РАСПОДЕЛБАТА НА ДОБИВКАТА	Конечна пресметка	По одобреното на завршната сметка	По дадената согласност на завршната сметка
23.	Остаток на добивката (ред. бр. 30/III од образецот бр. 4)			
	Од тоа: редовна добивка			
24.	Данок на редовната добивка			
25.	Данок на вонредната добивка			
26.	Данок на рента			
27.	Вкупно (24 до 26)			
28.	Остаток на добивката (23 минус 27)			
29.	Разлика поради пониска норма на придонесот за социјално осигурување			
30.	Вкупно (28 + 29)			
31.	Законски обврски:			
	а) материјално обезбедување за првите 7 дена болување			
	б) надоместок за одвоен живот			
	в) придонес за социјално осигурување над нормите определени со сојузниот општествен план			
	г) стипендии за студенти и ученици на средни школи			
	д) резервен фонд			
	е) други задолжителни фондови			
	ж) ануитет по гарантираниот долгорочен кредит			
	з) учество на претпријатието во каматување печата на чинието			
32.	Зголемен дел на придонесот за кадрови според чл. 12 од Уредбата за начинот на уплатата и употребата на средствата на фондировите за кадрови во стопанството			
33.	Дел од добивката за изградба стански во рудниците на јапон			
34.	Вкупно (31 до 33)			
35.	Остаток на добивката (30 минус 34)			

Образец бр. 8а

Место _____
Претпријатието _____
НР _____
Околина _____
Стопанска гранка _____

**ИЗВЕШТАЈ
ЗА ПРОДУКТОТ НА ТРГОВСКИТЕ И УПОСТИТЕЛСКИТЕ
ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУКАНИ ЗА 1955 ГОДИНА**

(во 000 динари)

Ред. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	По одобре- нето на завршната сметка	По дадена согласност на завршната сметка
1.	Разлика меѓу продажната и набавната цена		
2.	Други приходи		
3.	Вкупно (1 + 2)		
4.	Воведни расходи		
5.	Вкупен приход (3 минус 4) = (на соби- рот од 6 до 22)		
6.	Материјални трошоци		
7.	Услуги и друго		
	Од тоа:		
	а) дневници, патни напушати и теренски додатоци		
	б) пенали		
	в) авторски хонорари		
	г) трошоци за реклама		
	д) провизии на аквизитерите		
	е) премии за осигурување		
8.	Амортизација		
9.	Платен фонд (а + б)		
	а) плати според тарифниот правилник		
	б) плати од добивката		
10.	Придонес за социјално осигурување		
	а) придонес на износот на платите спо- ред тарифниот правилник		
	б) придонес на платите од делот на доб.		
11.	Придонес за општеств. заедница (а + б)		
	а) интереси на основните средства		
	б) земјарина		
12.	Други придонеси (за кадрови, комори и др.)		
13.	Интерес на кредитите за обртни средства		
14.	Материјално обезбедување за првите 7 дена болување		
15.	Надоместок за одвоен живот		
16.	Стипендии за студенти и ученици на средни школи		
17.	Данок на промет		
18.	Средства за инвестиционен фонд		
19.	Средства за резервен фонд		

Ред. бр.	ЕЛЕМЕНТИ НА РАСПОДЕЛБАТА НА ДОБИВКАТА	Ковечна пресметка По одобр. на заврш. сметка	По даден. соглас. на заврш.сметка
36.	Непокриени законски обврски (34 минус 30)		
37.	Расподелба на остатокот од добивката (ред. бр. 35)		
	Од тса: а) на народниот одбор на околината б) на претпријатието		
38.	Расподелба на добивката кај градежни и мон- тажни претпријатија и претпријатија за истра- жување (ред. бр. 35)		
	Од тоа: а) на претпријатието б) дел за станбена изградба: — на народната република — на народниот одбор на околи- ната		

**III. Движење на суровините, материјалите и електричната
енергија
(без други услуги)**

(во 000 динари)

Ред. бр.	Опис	Вкупно	Електр. енергија (набав.)	Гориво	Суровини и матер.	Амб- лажа
1	Состојба на запасите на почетокот на 1955					
2	Набавено во текот на 1955					
3	Потрошено во текот на 1955					
4	Запаси на крајот на 1955					

Раководител на книговодството, _____ Директор на претпријатието, _____

Претседател на Управниот одбор, _____

Образец бр. 17

Ерз основа на чл. 41 од Уредбата за завршните сметки на стопанските организации се донесува:

РЕШЕНИЕ

ЗА СОГЛАСНОСТ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА

ЗА 1955 ГОДИНА

По извршениот преглед на завршната сметка за 1955 година во поглед правилноста на утврдувањето вкупниот приход и неговото распределување, состојбата на општогодишниот имот со кој управува претпријатието, оценката и предлогот на комисијата за преглед на завршната сметка и поднесениот приговор од претпријатието, се дава согласност на завршната сметка за 1955 година како следи:

Реден број	О П И С	Износ предложен од страна на прет- пријатието	Износ на кој се дала согласност	Разлика + (3-4) - (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Собир на билансот			
2.	Фонд на основните средства			
3.	Исправка на вредноста на основните средства			
4.	Долгорочен кредит за довршување на инвестициите			
5.	Други фондови (поединечно):			
	а) _____			
	б) _____			
	в) _____			
	г) _____			
	д) _____			
	и др.			
6.	Остварен вкупен приход			
7.	Исправана имотна корист според чл. 9 од Уредбата за завршните сметки			
8.	Взвредени расходи			
9.	Вкупно (7 + 8)			
10.	Вкупен приход (6 минус 9)			
	Распоредаба на вкупниот приход			
11.	Вкупен приход (ред. бр. 10)			
12.	Материјални и релкиски трошоци			
13.	Набавна цена на трговските стоки, материјалите и отпадоците			
14.	Амортизација			
15.	Плати (заедно со наголемувањето од 500 динари месечно)			
16.	Принос за социјално осигурување			

По извршениот преглед на завршната сметка комисијата составува записник, кој содржи и предлог за давање односно за одбивање согласност, претстав кој претпријатието има право на приговор. Приговорот се поднесува до органот од чл. 22—25 на Уредбата за завршните сметки во рок од 8 дена од денот кога му е предаден записникот на претпријатието.

73. Комисиите определени за преглед на завршните сметки на дирекциите на Југословенските железници односно на железничките транспортни претпријатија (чл. 24 од Уредбата за завршните сметки) ќе ги достават своите записници за прегледот на сите завршни сметки до комисијата што е определена да изврши преглед на завршната сметка на Генералната дирекција на Југословенските железници (чл. 23 од Уредбата за завршните сметки).

Генералната дирекција на Југословенските железници со својата завршна сметка поднесува на преглед и сводна рекапитулација на завршните сметки на железничките транспортни претпријатија, и тоа: пополнетите образци бр. 1, 1в, 4, 12, 13 и 14. Со образците бр. 1 и 1в ќе се опфатат сите нето-биланси на железничките транспортни претпријатија, со образецот бр. 4 вкупниот остварен приход по дејностите, а со образците бр. 12, 13 и 14 амортизационите фондови од истите претпријатија (и дирекции), инвестициониот фонд на Заедницата на Југословенските железници, инвестиционите фондови на железничките транспортни претпријатија, фондските за самостојно располагање, резервните фондови и другите фондови. Со оглед на тоа дека железничките транспортни претпријатија спроведуваат временско разграничување на приходите и расходите на фондските и дека поради тоа салдата на фондските на крајот на годината нема да се сложуваат со салдата кај Народната банка, потребно е сите разлики да се објаснат одделно во продолжетомот на образецот.

Во смисла на ст. 1 ќе постапат и комисиите од чл. 21 на уредбата што се определени за преглед на завршните сметки на претпријатијата на позитивно-телеграфско-телефонскиот соопштение, да да мислење за согласност на сите сметки на уредени со прегледот од страна на комисиите од чл. 23 и 24 на Уредбата за завршните сметки.

Е Л Е М Е Н Т И	По одобрението на завршната сметка	По дадената согласност на завршната сметка
Реден број		
20.	Апугитети по гарантираните долгорочни кредити	
21.	Други фондови на претпријатието	
22.	Добивка	

ЗАБЕЛЕЖКА:

Претпријатието во смисла на одредбите од Уредбата и Тарифата на даноците на промет уплатило Дин. ... од името на производителите при откупот на вино, ракија, сурова кожа и други производи на кои се плаќа данок на промет.

Раководител на кинтозодството,

Директор на претпријатието,

Претседател на Управниот одбор,

Ред. број	О П И С	Износ предложен од страна на претпријатието	Износ на кој се дава согласност	Разлика: + (3-4) - (4-3)
1	2	3	4	5
	ж) учество на претпријатието во намалување цената на членовето			
37.	Наголемен дел на придонесот за кадри според чл. 12 од Уредбата за начинот на уплатата и употребата на средствата на фондските за кадри во стопанството			
38.	Дел од добивката за изградба на станови во рудниците на јаглен			
39.	Вкупно (36 до 38)			
40.	Остаток на добивката (35 минус 39)			
41.	Непокриени законски обврски (39 минус 35)			
42.	Расподелба на остатокот на добивката (ред. бр. 40) Од тоа: а) на народниот одбор на околицата б) на претпријатието			
43.	Расподелба на остатокот на добивката кај градежни и монтажни претпријатија и претпријатија за истражување (ред. бр. 40) Од тоа: а) на претпријатието б) дел за станбена изградба: — на народната република — на народниот одбор на околицата Покритие на загубата			
44.	Искажана загуба (ред. бр. 27)			
45.	Дотација за покривање на загубата			
46.	Средства на резервниот фонд			
47.	Дел од платата за покривање на загубата			
48.	Покритие од страна на НО на околицата — општината			
49.	Покритие од други осигуратели			
50.	Вкупно покривање (45 до 49)			
51.	Непокриена загуба (44 минус 50) Укажувањата плати			
52.	Пресметковен платен фонд во пренесени запаси од 1954			
53.	Укажувањата пресметковен платен фонд во пренесениот период на 1955 година			
54.	Вкупно пресметковниот платен фонд (52 + 53)			

Ред. број	О П И С	Износ предложен од страна на претпријатието	Износ на кој се дава согласност	Разлика: + (3-4) - (4-3)
1	2	3	4	5
17.	Интерес на основните средства			
18.	Земјарина			
19.	Придонес за кадри			
20.	Придонес односно членарина за коморите и стручните здруженија и заедници			
21.	Придонес за унапредување производството и истражување			
22.	Заеднички фондови на продавателите на производни претпријатија: — амортизационен фонд — резервен фонд — инвестиционен фонд			
23.	Данок на промет			
24.	Покритие на загуб. на други погони			
25.	Вкупно (12 до 24)			
26.	Добивка (11 минус 25, наголемена за прекнижувањата според точ. 36 од уплатството за Дин. ...)			
27.	Загуба (25 минус 11, намалена за прекнижувањата според точ. 36 од уплатството за Дин. ...)			
	Расподелба на добивката			
28.	Остарена добивка (ред. бр. 26) Од тоа: редовна добивка вонредна добивка			
29.	Данок на редовната добивка			
30.	Данок на вонредната добивка			
31.	Данок на рента			
32.	Вкупно (29 до 31)			
33.	Остаток на добивката (28 минус 32)			
34.	Разлика поради пониската норма на придонесот за социјално осиг.			
35.	Вкупно (33 + 34)			
36.	Законски обврски: а) материјално обезбедување за првите 7 дена болување б) надоместок за одвоен живот в) придонес за социјално осигурување над нормите определени со сојуз. општ. план г) стипендии за студенти и ученици на средни школи д) резервен фонд е) други задолжителни фондови ж) ануитет по гарантираниот долгорочен кредит			

ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИТЕ СПРЕМА БУЏЕТОТ И ФОНДОВИТЕ
СПОРЕД СОСТОЈБАТА НА 31 XII 1955 ГОДИНА

Реден број	О П И С	Состојба на 31 XII 1955	Остаток реново 1955 година	Вкупно	Упла- тено на 31 XII 1955	Оста- нува да се уплати — брати
1	2	3	4	5	6	7
81.	Придones за социјално осигурување					
82.	Данок на промет					
83.	Интерес на основните средства					
84.	Земјарина					
85.	Амортизација					
	а) од вкупниот приход					
	б) од продажба на основни средства					
	в) друго					
86.	Данок на редовната добивка					
87.	Данок на вонредната добивка					
88.	Данок на рента					
89.	Учество на НО во добивката					
90.	Придones во фондот за кредитирање станбената изградба					
	а) во републичкиот фонд за кредитирање станбената изградба					
	б) во локалниот фонд за кредитирање станбената изградба					
91.	Ануитет по гарантираниот долгорочен заем					
92.	Резервен фонд:					
	а) од вкупниот приход					
	б) од добивката					
	в) од остатокот на платниот фонд според прометот					
	г) од делот на добивката на самостојно располагање					
93.	Инвестиционен фонд:					
	а) од вкупниот приход					
	б) од добивката					
	в) од остатокот на платниот фонд според прометот					
	г) од делот на добивката на самостојно располагање					
94.	Фонд за обнова и одржување резервите на рудно и друго минерално благо					
95.	Фонд за истражување на рудно и друго минерално благо					
96.	Фонд за изградба на станови по руделиците на Јаглен					

Реден број	О П И С	Износ предложен од страна на прет- пријателство	Износ на кој се дава со- гласност	Разлика + (3-4) - (4-3)
1	2	3	4	5
55.	Укалкуирани плати според тарифниот правилник			
56.	Вкупно укалк. плати (64 + 56)			
57.	Реализирани плати			
58.	Укалкуирани плати во запаси што се пренесуваат во 1956 година (56 минус 57)			
59.	Остварени и исплатени плати			
60.	Остварени плати од цената на чистењето (ред. бр. 56)			
61.	Остварени плати од добивката на пресодниот период на 1955 година			
62.	Остварени плати од добивката на вториот период на 1955 година			
63.	Придones за социјално осигурување на плати под бр. 59 до 61			
64.	Вкупно остварени плати со придонесот (59 до 62)			
65.	Пренесување неисплатените плати од 1954 година			
66.	Придones за социјално осигурување на плати под бр. 64			
67.	Вкупно (64 + 65)			
68.	Пренесување на повеќе исплатените плати во 1954 година			
69.	Придones за социјално осигурување на плати под бр. 67			
70.	Вкупно (67 + 68)			
71.	Вкупно расположливи средства за исплата на платите (66 минус 69)			
72.	Во 1955 година исплатени плати од чистењето			
73.	Во 1955 година исплатени плати од добивката			
74.	Придones за социјално осигурување на плати бр. 71 и 72			
75.	Вкупно исплатено (71 до 73)			
76.	Пренесено за исплата во 1956 година (70 минус 74)			
77.	Вкупно исплатено во 1955 година (74 минус 70)			
78.	Данок на промет			
79.	Соразен данок на реализираните производи и извршените услуги			
80.	Мабуфасен данок на промет			
81.	Општински данок на промет			
82.	Вкупно (77 до 79)			

Образец бр. 17а
врз основа на чл. 41 од Уредбата за завршните сметки на стопанските организации се донесува
РЕШЕНИЕ

ЗА — СОГЛАСНОСТ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА — ЗА 1955 ГОДИНА

По извршениот преглед на завршната сметка за 1955 година во поглед правилноста на утврдувањето вкупниот приход и неговото распределување, состојбата на општонародниот имот со кој управува претпријатието, оценката и предлогот од комисијата за преглед на завршната сметка и поднесениот приговор од претпријатието, се дава согласност на завршната сметка за 1955 година како што следува:

Ред. број	О П И С	Износ предложен од страна на претпр.	Износ на кој се дава согласност	Разлика + (3-4) - (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Собиор на билансот			
2.	Фонд на основните средства			
3.	Исправка на вредноста на основните средства			
4.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции			
5.	Други фондови (последовечно):			
6.	а)			
7.	б)			
8.	Остварена разлика во цената			
9.	Други приходи			
10.	Вкупно (6 + 7)			
11.	Неоправдана имотна корист според чл. 9 од Уредбата за завршните сметки			
12.	Возвредли расходи			
13.	Вкупен приход (8 минус 11)			
14.	Распореда на вкупниот приход			
15.	Вкупен приход (ред. бр. 12)			
16.	Материјални и режиски трошоци			
17.	Зголемување на платите од 500 дин. месечно			
18.	Амортизација			
19.	Интерес на основните средства			
20.	Земјарина			
21.	Интерес на кредитите за обртни средства			
22.	Материјално обезбедување за бо-лување за првите 7 дена			
23.	Надоместок за одвоен живот			
24.	Придонес за социјално осигурување над нормите определени со со-јузниот општествен план			
25.	Стипендии за студенти и ученици на средни школи			

Откога на претходниот начин ќе се изврши ус-гласување на состојбите, најпрво органите од чл. 23 а потоа и органите од чл. 24 на Уредбата за завршните сметки донесуваат свои решенија за конечна согласност на завршните сметки на претпријатијата коишто им ги поднеле своите завршни сметки.

Ако републичкиот државен секретар за работи на стопанството не ги усвои забелешките од комисиите од чл. 23 на Уредбата за завршните сметки на состојбата утврдена од комисијата од чл. 24 на Уредбата за завршни сметки, за тие приговори ко-начно одлучува сојузниот државен секретар за ра-боти на народното стопанство.

74. Финансискиот орган на народниот одбор на спшттината односно на околицата, врз основа на под-несената завршна сметка, состојбата утврдена со за-писникот за прегледот на завршната сметка, пред-логот од комисијата и оценката на евентуалниот при-говор од претпријатието на предлогот од комисијата, донесува решение за претходна согласност на завр-шната сметка на претпријатието за 1955 година, до-дека другите органи (чл. 23—25 од уредбата) донесу-ваат решение за конечната согласност.

Во двата случаја решението се донесува на обра-зецот бр. 17 односно 17а, со ознака дека согласноста е претходна или конечна, со тоа во решението распо-делбата на добивката да се врши врз основа на ко-начната пресметка изложена во соодветниот обра-зец бр. 4 или 4а. Ако комисијата при прегледот предложи исправки во вкупниот приход и во него-вата распределба, комисијата во прилогот на запи-сникот дава како свој предлог исправен образец бр. 4 или 4а, во кој се внесува состојбата утврдена со прегледот.

Финансискиот орган на народниот одбор на сп-шттината дава претходна согласност на завршната сметка на претпријатијата и дуќаните кои во смисла на точ. 49 од ова унатство поднесуваат образец 16 така што со решението да се утврдува состојбата на имотината и извршената распределба на доходот.

75. Против решението за претходната согласност претпријатието има право на приговор, кој се под-несува до финансискиот орган што донесол решение за претходната согласност, и тоа во срок од 8 дена од денот на приемот на решението.

Ред. број	О П И С	Состојба на 1.1.1955	Остварено во 1955 год.	Вкупно	Уплата на 31-XII-1955	Оста-вала да се уплати
1	2	3	4	5	6	7
97.	Фонд за самостојно распо-тање					
98.	Фонд на обртните средства					
99.	Други фондови на претпри-јатието					
100.	Придонес во фондот за ка-дрски					
101.	Придонес за унапредување на народното					
102.	Придонес за унапредување на индустриското производство					
103.	Придонес за унапредување на трговијата					
104.	Придонес за унапредување на садовната делност					
105.	Ческарина за коморите и стручните здруженија					
106.	Други обврски на претприја-тието					

Реден број	О П И С	Износ притока од стран. претпр.	Износ на кој се дава со-гласност	Разлика + (3-4) - (4-3)
1	2	3	4	5

54. Резервен фонд
55. Фонд на сбртните средства
56. Други фондови со опред. намена
57. Вкупно (49 до 56 = 34)

ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИТЕ СПРЕМА БУЏЕТОТ И ФОНДОВИТЕ
СПОРЕД СОСТОЈБАТА НА 31 XII 1955

Реден број	О П И С	Состојба на 1-1-1955 год.	Останок на 31-12-1955 год.	Вкупно 31-12-1955	Уплата на се 31-12-1955	Останок на се 31-12-1955
1	2	3	4	5	6	7

58. Придонес за социјално осигурување
59. Данок на промет
60. Интерес на основ. средства
61. Земјарина
62. Амортизација:
а) од вкупниот приход
б) од продажба осн. средства
в) останато
63. Данок на добивка
64. Учество на НО во добивката
65. Ануитет по гарантираниот допирочен заем
66. Резервен фонд:
а) од вкупниот приход
б) од добивката
в) од остаток на платн. фонд според прометот
67. Инвестиционен фонд:
а) од вкупниот приход
б) од добивката
в) од остатокот на фондот за плати според прометот
68. Фонд за самост. располагање
69. Фонд на сбртните средства
70. Други фондови на претпр.
71. Придонес во фондот за ка-дрети
72. Придонес за унапредување издавачката дејност
73. Членарина за коморите и стручните здруженија
74. Други обврски на претпр.

195

90

Реден број	О П И С	Износ притока од стран. претпр.	Износ на кој се дава со-гласност	Разлика + (3-4) - (4-3)
1	2	3	4	5

24. Придонес за кадрови
25. Членарина за коморите
26. Членарина за стручн. здруженија
27. Резервен фонд според чл. 63 од-носно 82 од Уредбата за вкупни-от приход
28. Инвестиционен фонд според чл. 68 одн. 82 од Ур. за вкупниот приход
29. Ануитет по гарантираниот долго-рочен заем
30. Данок на промет
31. Вкупно (14 до 30)
32. Остаток од вкупниот приход (13 минус 31)
33. Загуба (31 минус 13)
34. Фонд на платите според прометот со придонесот за социјално осиг.
35. Добивка (32 минус 34)
36. Зголемување на добивката пора-ди намалувањето придонесот за социјално осигурување
37. Вкупно (35 до 36)
38. Распореда на добивката
39. Данок на добивка (од ред. бр. 35/11)
40. Инвестиционен фонд според чл. 73 и 74 односно 88 од Уредбата за вкупниот приход
41. Учество на НО во добивката
42. Вкупно (38 до 41 = 37)
43. Покритие на загубата
44. Загуба (ред. бр. 33)
45. Покритие на загубата од резер-вниот фонд
46. Покритие на загубата од НО на други осигувачи
47. Вкупно (44 до 46)
48. Непокриена загуба (43 минус 47)
49. Распореда на фондот на платите според прометот
50. Пресметковни плати и плати спо-ред тарифниот правилник
51. Плати над пресметковните плати и плати над платите според та-рифниот правилник
52. Придонес за социјално осигур.
53. Резервен фонд за плати
54. Инвестиционен фонд

Прилог кон образецот број 4

Претпријатието _____
 НР _____
 Околија _____
 Стопанска гранка _____

ПРЕГЛЕД

НА РАБОТЕЊЕТО СО СТРАНСТВО
ВО 1955 ГОДИНА

Поднесуваат само претпријатијата запи-
 шани во надворешнотрговскиот регистар

Ред. број		Увоз	Извоз	Вкупно	Забелешка
1	2	3	4	5	6
1.	Промет со странство според пресметковниот курс				
2.	Од износот под 1 во своето име и за своја сметка				
3.	Во својство на комисионер или агент				
4.	Реекспорт				
5.	Услуги и сите други работи				
6.	Наплата на разлика во цената (коефициент и прим)				
7.	Уплата на разлика во цената (коефициент и фактична разлика)				
8.	Број на службени патувања во странство				
9.	Број на службеници што патуваат во странство				
10.	Износ на исплатените дневници (според пресметковниот курс)				
11.	Од износот под 10 покриено од средствата за самостојно располагање				
12.	Други трошоци за патување во странство (возни билети и сè останато)				
13.	Број на службеници што работат на работи на извозот и увозот				
14.	Нивната просечна месечна плата:				
	а) според тарифниот правилник				без соц. прид.
15.	б) дел на платата од добивката				"
16.	Вкупен деловен резултат добивка — загуба:				

Забелешка:

- 1) Како работење со странство се смета вредноста на зделките што претпријатието ги запишало во контролникот на увозот или извозот, а што се извршени до 31 декември 1955 година;
- 2) Компензационите зделки да се искажат како увоз и извоз;
- 3) Кај преработката да се внесе само вредноста на преработката и на додадениот материјал;
- 4) Еден примерок од овој извештај ѝ се доставува на Сојузната надворешнотрговска комора.

Раководител на книговодството,

Директор на претпријатието,

Претседател на Управниот одбор,

76. Финансискиот орган на народниот одбор на општината односно на околицата ги поднесува сите свои решенија за претходната согласност, заедно со поднесените приговори против тие решенија, до народниот одбор на околицата односно до народниот одбор на општината или до соодветниот собор на производителите заради давање конечна согласност.

Ако народниот одбор на околицата односно на општината или соодветниот собор на производителите не изврши измени во решението на финансискиот орган за претходната согласност, финансискиот орган му дава на претпријатието за тоа само извештај.

Ако народниот одбор на околицата односно на општината или соодветниот собор на производителите го измени решението на финансискиот орган за претходната согласност, народниот одбор односно соборот на производителите издава решение за конечната согласност на образецот бр. 17 односно 17а, во кој изрично треба да се наведе дека со ова се заменува решението на финансискиот орган за претходната согласност.

VI. Жалби и исправки на правосилните решенија

77. Претпријатието има право на жалба против првостепеното решение за конечната согласност, т. е. против извештајот односно решението за конечната согласност до народниот одбор на околицата односно на општината или до соодветниот собор на производителите, како и против решенијата на другите органи од чл. 23—25 на уредбата, во смисла на одредбите од чл. 47 на Уредбата за завршните сметки.

78. На сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство, на републичкиот државен секретар за работи на стопанството, на секретарот за работи на стопанството на автономна единица односно на државниот секретар за работи на народната одбрана му е признаено правото да може со решение да изврши исправка на правосилното решение за давање конечна согласност на завршната сметка на претпријатието за 1955 година ако утврди неправилности во тоа решение.

Ако и по решението донесено во смисла на чл. 49 од Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1955 година би се утврдила нова неправилност пред истекот на рокот определен во истиот член, ново решение за исправка може да донесе само повисокиот орган што е надлежен за решавање по жалбата во смисла на чл. 47 од Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1955 година.

VII. Објавување на билансот

79. Во смисла на чл. 5 и 52 од Уредбата за книговодството на стопанските организации, претпријатието е должно во рок од 15 дена по добиената согласност на завршната сметка за 1955 година да го достави билансот како дел на завршната сметка, со кус извод од извештајот за работењето во 1955 година, заради објавување во службениот лист на народната република на чие подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието.

Билансот што се доставува заради објавување во смисла на претходниот став, претпријатието задолжително го составува спрема образецот 1в.

Пополнувањето на овој образец се врши врз основа на податоците од завршната сметка на претпријатието за 1955 година на која е дадена конечна согласност, а износите се внесуваат во илјади динари.

Запишувањето на податоците се врши само на предвидените позиции. Неискористените позиции остануваат непополнети. Отворање нови позиции не е дозволено.

Сите износи на исправките на вредноста на поделените позиции во билансот претходно се ликвидираат со одземање од износите што ги исправуваат, или со додавање кон тој износ, така што на соодветните позиции да се внесуваат само нето износите според состојбата на 31 декември 1955 година.

Финансискиот резултат на работењето во 1955 година се искажува во билансот што се објавува, по бруто принципот, без обзир што добивката задолжително се распределува на 31 декември 1955 година.

Прилог кон образецот бр. 4а

РАСПОДЕЛБА НА ОСТАТОКОТ ОД ВКУПНИОТ ПРИХОД ВО 1955 ГОДИНА

Реден број	О П И С	Пресметка за прегодниот период			Пресметка за вториот период	Конечна пресметка за пелата 1955 година
		Пред прекнижувањето според инструментите за 1954 г.	По прекнижувањето според инструментите за 1955 год.	Конечна пресметка за прегодниот период		
1	2	3	4	5	6	7
	Утврдување и распределба на вкупниот приход					
1.	Вкупен приход					
2.	Трошоци на трговијата од угостителски фондови и анунтети					
3.	Прекнижување без придонесот за социјално осигурување	xxxxxxx			xxxxxxx	
4.	Остаток на вкупниот приход					
5.	Платен фонд според прометот*)					
6.	Добивка (4 минус 5)					
7.	Зголемување за разликата поради намалување нормата на придонесот за социјално осигурување					
8.	Вкупна добивка за распределба (6 до 7)					
	Распределба на добивката					
9.	50% сојузен данок на добивка (од ред. бр. 6)					
10.	Инвестиционен фонд според чл. 73, 74 и 88					
11.	Зголемен придонес за кадрови					
12.	Учество на НО во добивката					
13.	Вкупно (9 до 12)					
	Распределба на платниот фонд според прометот					
14.	Пресметани плати и плати според тарифниот правилник со придонесот за социјално осигурување**)					
15.	Плати од добивката, со придонесот за социјално осигурување					
16.	Фондови на претпријатието					
17.	Вкупно (14 до 16)					

*) Во колоната 4 се внесува остварениот платен фонд според прометот намален за износот на прекнижувањето (дневници, болувања до 7 дена и друго заедно со придонесот за социјално осигурување), а во колоната 5 се внесува на име платен фонд според прометот износот добиен врз основа на конечната пресметка за прегодниот период.

**) Во кол. 4 и 5 се внесува пресметковниот платен фонд од колоната 3 намален за износот на прекнижувањето според точ. 36 од Упатството во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/55 (т. е. за истиот износ за кој е намален платниот фонд според прометот под ред. бр. 5 колона 4).

Раководител на книговодството,

Претседател на Управниот одбор,

Директор на претпријатието,

За неблаговремено доставување и за неправилно составување на билансот што се објавува, се применуваат казнените одредби од чл. 63 на Уредбата за книговодството на стопанските организации.

Претпријатијата што работат за определени потреби на Југословенската народна армија, не ги објавуваат своите биланси.

За евентуалното објавување билансите на дуканите и на други помали стопански организации одлучува народниот одбор на околицата, кој ќе го пропне и начинот за објавување на билансите.

VIII. Завршни одредби

80. Претпријатието по приемот на решението за конечната согласност на завршната сметка за 1955 година ги доставува до банката кај која има жиро сметка обрасците бр. 1, 1а, 1б, 2, 4, 4а, 4б, 5, 6, 12, 13, 14 и 16 со сите прилози кон соодветните обрасци, со тоа на образецот бр. 16 претходно да се извршат сите исправки во смисла на решението за дадената конечна согласност.

81. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1148

6 февруари 1956 година

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Ивица Гретиќ, с. р.

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|--|----|
| 56. Одлука за подигање пратеништвото на Федеративната Народна Република Југославија во Аргентина на степен амбасада | 57 |
| 57. Одлука за продолжување важењето и за измени и дополненија на Одлуката за завршните сметки на земјоделските задруги | 59 |
| 58. Упатство за измени и дополненија на Упатството за спроведување избори за работнички совети и управни одбори на стопанските претпријатија | 59 |
| 59. Упатство за примена на Уредбата за завршните сметки на стопанските организации | 59 |

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ — новинско-издавачко претпријатие — Белград, Улица Краљевиќа
Марка бр. 9. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Краљевиќа Марка бр. 9,
Печат на Белградскиот графички завод, Белград